



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 2 декември 1996
Скопје
Број 64

Претплатата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1176.

Врз основа на член 31 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за јавни нарачки, Комисијата на Владата на Република Македонија за јавни набавки, на седницата одржана на 22.11.1996 година го утврди пречистениот текст на Уредбата за јавни набавки.

Пречистениот текст на Уредбата за јавни набавки ги опфаќа Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“, бр. 18/96) и Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“, бр. 35/96) во кои е означен и денот на нивното влегување во сила.

Бр. 23-1825/9
27 ноември 1996 година
Скопје

Комисија за јавни набавки
Претседател,
д-р Петар Наумоски, с.р.

УРЕДБА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ (Пречистен текст)

Член 1

Со оваа уредба се уредува и постапката и начинот на склучување на договори меѓу Владата на Република Македонија, републичките органи на управата, управните организации и другите корисници на Буџетот на Република Македонија, јавните претпријатија, фондите, агенциите основани со закон, Народната банка на Република Македонија и Заводот за платен промет (во натамошниот текст: набавувачи), со правни и физички лица (субјекти) за набавка на стоки, вршење на услуги, материјални права и изведување на градежни работи (јавни набавки).

Под градежни работи во смисла на оваа уредба се подразбира вршење на претходни работи, подготвителни работи и градење односно реконструкција на објекти и внатрешно уредување.

Набавувачите од став 1 од овој член се утврдени во Прегледот што е составен дел на оваа уредба.

Член 2

Владата на Република Македонија, републичките органи на управата и управните организации, јавните набавки од член 1 ги вршат во рамките на средствата предвидени во Буџетот за тековната година.

Јавните претпријатија, фондовите, агенциите основани со закон, Народната банка на Република Македонија и Заводот за платен промет јавните набавки ги вршат во рамките на плановите донесени од страна на управните органи.

Член 3

Секое правно и физичко лице може да учествува на јавен повик за јавна набавка.

Член 4

За спроведување на оваа уредба набавувачите формираат комисија.

Во зависност од обемот, карактерот и специфичностите на јавните набавки набавувачите можат да формираат повеќе комисии.

Комисиите од ставот на 1 и 2 на овој член се составени од претседател и најмалку 2 члена и нивни заменици.

Во комисиите членови не можат да бидат функционери што раководат со органите на управата односно одговорното лице во органите, организациите и установите.

Член 5

Покрај постојаниот состав на Комисијата, доколку природата на набавката тоа го бара, во работата на Комисијата можат да бидат вклучени и други стручни лица.

Член 6

Најдоцна до 31 јануари секој набавител доставува до Комисијата на Владата рамковен годишен план за јавни набавки за тековната година.

Набавките што имаат степен на воена или државна тајна посебно се планираат, за што писмена согласност дава претседателот на Владата.

Член 7

Оваа уредба не се однесува на набавките за кои се обезбедени средства од меѓународни институции, а за кои се пропишани условите на користење.

КОМИСИЈА НА ВЛАДАТА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Член 8

Владата на Република Македонија формира Комисија на Владата за јавни набавки со мандат од четири години.

Член 9

Комисијата на Владата за јавни набавки е составена од:

– советник на претседателот на Владата – претседател;

- претставници од определени министерства;
- претставници на јавни претпријатија;
- други стручни лица.

Член 10

Комисијата на Владата:

- донесува деловник за работа;
- ја следи реализацијата на јавните набавки и дава предлози за подобрување на системот на јавните набавки;
- ги информира нарачателите за условите на пазарот;
- дава предлози за вршење на групни набавки заради постигнување најповолни услови;
- ги разгледува приговорите во врска со јавните набавки;
- води регистар на јавните набавки извршени во текот на годината;
- врши контрола на јавните набавки;
- доставува тримесечен извештај до Владата за извршени јавни набавки;

– врши и други работи сврзани со оваа уредба.

Комисијата заради остварување на задачите од став 1 алинеи 2, 3 и 4 на овој член, користи извори на податоци и информации од стопанските прегледи, извештаи и прегледи на Стопанската комора, регистри на претпријатијата во Република Македонија и странство, стручна литература, податоци од дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство, стопански прегледи во странство, странски фирми и други извори.

Член 11

По потреба прописите за работа на Комисијата на Владата, ги пропишува Владата.

ПОСЕБНИ КОМИСИИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Член 12

По потреба, Владата на РМ може да формира посебни комисии за јавни набавки за извршување на контрола за утврдување на регуларноста и непристрасноста на одделни јавни набавки.

Член 13

Посебната комисија за јавни набавки е составена од:

- претставник на Јавното правобранителство – претседател;

- истакнат правник кој не е од редовите на функционерите и раководните лица кои ги избира или именува Владата на РМ;

- 2 министри во Владата;

- други стручни лица.

Член 14

Контролата на одредена јавна нарачка од страна на посебната комисија се врши по барање на претседателот на Владата или министер.

Член 15

Членовите на Комисијата се должни да ја чуваат тајноста на податоците од доверлив карактер со кои се запознале во текот на извршувањето на контролата.

Член 16

За потребите на контролата, членовите на комисијата можат да побараат да им бидат ставени на увид сите документи кои се однесуваат на предметот на контролата, да добијат нивни копии и да обават разговори со сите лица од кои сметаат дека можат да добијат релевантни информации во врска со јавната набавка.

Член 17

За извршената контрола посебната комисија составува извештај кој го доставува до Владата.

ЈАВНОСТ НА НАБАВКИТЕ

Член 18

Секоја јавна набавка задолжително се објавува во едно од средствата за јавно информирање во земјата и странство.

Член 19

Јавниот повик меѓу другото треба да ги содржи и следниве податоци:

- назив и адреса на набавувачот;
- број на јавниот повик;
- предмет на набавка;
- количина;
- рок на испорака или изведба;
- рок на важност на понудата;
- технички карактеристики на стоките или услугите;
- потребна придружна документација;
- краен рок за поднесување на понудите.

Доколку е предвидено тендерска документација, се одредува местото каде што истата може да се подигне, како и износот на надоместокот што евентуално треба да се плати.

Доколку е предвидена постапка со јавно отворање на понуди, место, ден и час на одржување на јавното отворање.

Член 20

По барање на набавувачот, претседателот на Владата може да одобри одредени набавки кои се врзани за безбедноста и одбраната да не се огласуваат во „Службен весник на РМ“ или други јавни гласила.

Набавките од став 1 на овој член ќе се вршат според постапката за прибирање на понуди без јавно отворање на постапката и со непосредна спогодба.

ПОСТАПКА

I. Постапка со јавно отворање на понуди

Член 21

Постапката со јавно отворање се врши за јавна набавка чија вредност надминува денарска противвредност на 200.000 германски марки.

Јавно отворање на понуди, нарачателот може да врши и за нарачки чија вредност е помала од износот предвиден во став 1 на овој член.

Член 22

Отворањето на писмените понуди се врши во присуство на понудувачите-јавноста.

A. Отворен повик

Член 23

Повикот е отворен кога секој субјект може да поднесе понуда.

Член 24

Набавувачот е должен да го огласи јавниот повик со рок на доставување на понудите од 15 дена.

Во случај на итноста овој рок може да биде покус но не помалку од седум дена.

Член 25

Доколку во решението за јавна набавка е предвидена тендерска документација, заинтересираните субјекти можат да ја подигнат истата од денот на огласувањето на јавниот повик, па се до крајниот рок за поднесување на понуди.

Член 26

Понудата и документацијата се доставува во запечатен плик.

На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отварај“, како и бројот на јавниот повик. Во средината на пликот да биде назначена адресата на набавувачот.

Член 27

Платката се доставува препорачано по пошта, со предавање на архивата на набавувачот или со предавање на комисијата на набавувачот на лице место, на денот и часот на јавното отворање на понудите.

Член 28

За јавните набавки за опрема и инвестициони работи пред одржување на јавното отворање, претседателот на комисијата ја утврдува максималната цена на предметот на набавката, над која не може да биде склучен договор.

Во запечатен плик, истата се чува во строга тајност се до моментот на нејзиното соопштување предвидено во член 30 став 1 точка 2.

Член 29

Основни критериуми за избор на најповолен добавувач се: функционалните карактеристики на производот, оценка за квалитетот на производот, цените, начинот на плаќање, рокот и начинот на испорака, потеклото на производот, домашно производство или увоз, бонитетот на добавувачот, гаранција за квалитетот на производот и обезбеденоста со резервни делови – пост продажен сервис.

Член 30

Отворањето на пратките ги врши комисијата во присуство на понудувачите – јавноста според следната постапка:

1. Претседателот на комисијата ги констатира постигнатите понуди и присуството на понудувачите.
2. Претседателот или член од комисијата јавно ги отвори и чита понудите во целост.

3. За постапката околу јавното отворање на понудите, на лице место се води записник кој го потпишуваат сите присутни членови на комисијата.

Во записникот, покрај постапката, се забележуваат и евентуални мислења и забелешки на присутните понудувачи.

4. Врз основа на записникот, комисијата врши целосна анализа на отворените понуди и изготвува извештај со предлог за избор на најповолен понудувач. Извештајот, комисијата го доставува до наредбодавateľот за донесување на одлука за избор на најповолен понудувач.

За најповолни добавувачи можат да се предложат еден или повеќе добавувачи под услов ако ги прифатат најповолно понудените услови.

5. Врз основа на Одлуката на наредбодавецот се склучува договор со најповолните добавувачи.

6. За одлуката се известуваат учесниците.

7. Постапката за избор на најповолен добавувач не може да трае повеќе од 90 дена од денот на јавното отворање на понудите.

8. Учесниците за изборот на најповолен понудувач имаат право на приговор кој го доставуваат во рок од 8 дена од денот на известувањето.

9. Врз основа на донесеното решение односно одлука за извршениот избор на носител на набавката, се склучува договор.

Примерок од договорот се доставува до Комисијата на Владата.

Член 31

Доколку претседателот на Комисијата процени дека не е можно детално проучување на понудите на самото јавно отворање, одлуката може да биде донесена најдоцна во рок од 7 дена.

Истата ќе им биде соопштена на понудувачите по писмен пат.

Член 32

Доколку два или повеќе понудувачи ги понудиле најповолните услови според критериумите утврдени во решението за набавка, можно е на истото јавно отворање од нив да се побараат нови понуди.

Доколку присутните понудувачи не се заинтересирани да поднесат нова понуда, или пак поднесените понуди се повторно истоветни или пак доколку тие не се присутни во просторијата, за привремен носител на набавката ќе се определи субјектот кој прв поднел понуда.

Член 33

Доколку претседателот на Комисијата процени дека ниту една од добиените понуди не одговара на бараните

услови или дека на јавното отворање не се обезбедени потребните услови за регуларно водење на постапката, тој може да донесе одлука јавниот повик да се поништи. Тој е должен по писмен пат да ги известува понудувачите за поништување на повикот.

Претседателот на Комисијата е должен да го повтори јавниот повик во рок од 7 дена.

Член 34

Понудите на оние понудувачи кои се елиминирани според член 30 им се враќаат без да бидат отворени.

Член 35

Секој понудувач може да добие писмено образложение за отфрлање на неговата понуда доколку тоа го побара по писмен пат.

Б. Ограничен повик

Член 36

Јавен повик може да биде објавен со прибирање на документација од ограничен број на субјекти чија подобност претходно се утврдува според критериумите утврдени во решението за набавката.

Член 37

На јавниот повик од член 36 се применуваат и одредбите од членовите 24, 25, 27 и 28.

Член 38

Документацијата се доставува во запечатен плик кој во левиот горен агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и бројот на јавниот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

Член 39

Комисијата ја разгледува документацијата и ја утврдува листата на оние субјекти од кои ќе се побара понуда.

Претседателот на комисијата по писмен пат им упатува барање за понуда на субјектите од претходниот став.

Член 40

Понудите се доставуваат во запечатен плик.

Член 41

Отворањето на понудите го врши Комисијата во полн состав во присуство на понудувачите – јавноста.

Претседателот на Комисијата јавно ги соопштува условите од понудите. Оние понуди кои бележат битни разлики од условите предвидени во решението за набавка веднаш се елиминираат.

Член 42

И во оваа постапка се применуваат одредбите од членовите 31, 32, 33 и 35.

II. Постапка за прибирање на понуди без јавно отворање

Член 43

Прибирање на понуди за јавно отворање се врши за набавка чија вредност изнесува од 50.000 до 200.000 германски марки во денарска противвредност.

По исклучок, можна е примена на оваа постапка и при поголема вредност од претходниот став, доколку предметот на набавката бара проучување на понудите, за што Комисијата на Владата дава одобрение.

Член 44

По писмените понуди од член 43 од оваа уредба се одлучува без присуство на понудувачите.

Член 45

Во постапката – отворање на понуди без присуство на јавноста се применуваат членовите 27 и 28.

Член 46

Понудата и останатата документација се испраќаат во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и бројот на јавниот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

Првиот внатрешен плик кој ја содржи придружната документација ја носи ознаката „документација“.

Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја содржи ознаката „понуда“.

Член 47

Отворањето на пратките го врши Комисијата без присуство на јавноста според следната постапка:

1. Комисијата пристапува кон отворање на пликите што ја носат ознаката „документација“ и ги регистрира сите прилози.

Комисијата ги елиминира оние понудувачи кои не ја доставиле потребната документација, кои понудата ја доставиле со задоцнување, кои не ги исполнуваат критериумите утврдени со решение за набавка, или пак кои немаат право да поднесат понуда.

2. Потоа, комисијата ги отвора пликите со ознака „понуда“ и ги регистрира сите прилози.

Таа веднаш ги елиминира оние понуди кои битно отстапуваат од условите на повикот.

3. По разгледување на сите доставени понуди, претседателот го определува привремениот носител на набавката според критериумите предвидени во решението за набавка.

Член 48

Доколку два или повеќе субјекти доставиле истоветни понуди со најповолни услови, комисијата може да побара од нив доставување на нови понуди по писмен пат.

Член 49

Директен разговор со понудувачите од страна на комисијата е можен исклучително заради дополнување или дообјаснување на понудата.

Член 50

Доколку претседателот на комисијата процени дека не е добиено ниту една понуда која ги задоволува условите на повикот, тој може да го поништи повикот и за тоа по писмен пат да ги извести сите понудувачи.

Во тој случај претседателот на комисијата е должен да го повтори јавниот повик во рок од 7 дена.

Член 51

Набавувачите од член 1 од уредбата по пат на прибирање на понуди без јавно отворање можат да вршат јавни набавки врз основа на склучени рамковни годишни договори за соработка.

III. Постапка со непосредна спогодба**Член 52**

Јавната набавка може да се изврши со непосредна спогодба со определен носител на набавката.

Член 53

Оваа постапка се применува во следните случаи:

1. Доколку вредноста на набавката не надминува 50.000 германски марки во денарска противвредност.

2. Доколку набавката е наменета за елиминирање на последиците од елементарни непогоди и други појави кои имаат карактер на виша сила.

3. Доколку набавката треба да се изврши заради раскин на договорот.

4. Доколку предметот на набавката може да го исполни само еден субјект или пак тој има ексклузивно право или лиценца.

5. Доколку и во повторениот обид по двете претходни постапки не е утврден носител на набавката.

6. Доколку се работи за изградба на објект од интерес за одбраната и безбедноста на земјата и нарушување на јавниот ред и мир.

7. Набавка од непосреден производител.

8. Набавка на материјални средства кои се врзани за безбедноста и одбраната на земјата.

9. Набавка на материјални средства кои имаат итен карактер.

10. По пат на учество на лицитации.

Член 54

И за оваа постапка може да се предвиди во решението за набавка претходно огласување.

Член 55

Носителот на набавката се избира според критериумите утврдени во решението за набавка.

Член 56

Јавна набавка може да се врши и по пат на порачка или заклучница за вредност до 5.000 ДЕМ.

Документација**а) Решение за јавна набавка****Член 57**

Пред отпочнување со постапка, претседателот на комисијата донесува решение за јавна набавка.

Решението се донесува на одделен образец што го утврдува Комисијата на Владата.

б) Понуда**Член 58**

Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

Член 59

Понудата треба да ги содржи сите битни елементи назначени во јавниот повик.

Член 60

Во цената на понудените стоки и услуги со странско потекло задолжително се внесува износот на царинските и сите останати давачки.

в) Придружна документација**Член 61**

Со понудата, понудувачот е должен да ги достави најмалку и следниве документи:

1. Документ за бонитет и документ со кој понудувачот потврдува дека ги измирил сите свои обврски спрема државата во изминатиот сметководствен период.

2. Изјава дека против субјектот не е поведена стечајна постапка.

Бонитетот на субјектот од став 1 точка 1 се цени за време од изминатите шест месеци и тоа дали во овој период жиро-сметката на понудувачот не била блокирана, дали субјектот редовно исплатува плати и дали во законскиот рок ги плаќа обврските спрема државата, 15-то дневните, аконтации по основ од данок од добивка и данок на промет на производи и услуги и акцизи;

Податоците за бонитетот на понудувачот ја утврдува надлежната институција за платен промет.

Член 62

Видот на обврските наведени под точка 1 од членот 61 ги пропишува министерот за финансии по претходно мислење на министерот за стопанство.

Член 63

Потребната придружна документација се утврдува поединечно во решението за набавка.

Не е дозволено барање на документација која не е оправдана според природата на набавката.

г) Договор

Член 64

Најдоцна во рок од седум дена по завршувањето на постапката, набавувачот е должен по писмен пат да го извести субјектот за прифаќањето на условите на понудата.

Известувањето од претходниот став претставува потврда за субјектот дека е дефинитивно утврден за носител на договорот.

Член 65

За секоја јавна набавка се потпишува договор меѓу набавувачот и носителот, чии битни елементи ги утврдува Комисијата на Владата за јавни набавки.

Член 66

Од страна на набавувачот договорот го потпишува лице кое е овластено од страна на функционерот кој раководи со орган на управата или одговорното лице на претпријатието.

Секој набавувач до Комисијата на Владата на почетокот на буџетската година ја доставува листата на овластените потписници на договори.

Од страна на носителот на јавната набавка, договорот го потпишува овластен потписник.

Член 67

Комисијата на Владата го определува износот на јавната набавка над кој договорите задолжително ги потпишуваат функционерот што раководи со органот, односно директорот на набавувачот.

Член 68

По потпишувањето, набавувачот е должен во рок од седум дена да достави еден примерок од договорот до Комисијата на Владата за јавни набавки, заедно со еден примерок од соодветното решение, освен за набавките што имаат степен на воена и државна тајна.

Член 69

За секоја промена на условите под кои е склучен договорот (предметот и вредноста) со која се доведува во прашање регуларноста на изборот на носителот, набавувачот е должен да побара одобрение од Комисијата на Владата.

Член 70

Носителот на договорот може дел од договорните обврски да му ги отстапи на подизведувач, доколку тоа претходно било наведено во понудата.

Член 71

Носителот на договорот е целосно одговорен за извршувањето на обврските од страна на подизведувачите.

Член 72

Набавувачот го задржува правото да не прифати одреден подизведувач.

КАУЦИИ, ГАРАНЦИИ, АВАНСИ

Член 73

За одредени набавки може да се предвиди полагање на кауција за учество на јавниот повик, под услови кои ги утврдува комисијата за јавни набавки.

Член 74

Авансирањето на финансиските средства зависи од пазарните услови и карактерот на производот што се набавува.

Авансно плаќање се врши во услови кога на пазарот не може да се набават производи и услуги без плаќање на аванс и кога со авансно плаќање се постигнува пониска продажна цена.

Авансот не може да биде поголем од 50% од вредноста на договорот.

За потрошни материјали и услуги авансот може да изнесува до 30% од вредноста на материјалот или услугата.

ПОСЕБНИ МЕРКИ

Член 75

Доколку Комисијата утврди дека субјектот – носител на јавната набавка внесол неточни податоци на понудата или придружната документација или не ги извршува договорените обврски, покрај преземањето на мерки утврдени со закон, таа е должна да достави писмено известување до Комисијата на Владата.

Комисијата на Владата ќе побара од субјектот – носител на јавната набавка објаснение за наводите содржани во писменото известување.

Член 76

Комисијата на Владата може да и наложи на набавувачите дека субјектот – носител на јавната набавка од член 75 ќе се смета за неподобен за склучување на договори за јавни набавки за период најмалку од една година.

Неподобноста се однесува како за субјектот, така и за одговорното лице на истиот.

Член 77

Комисијата на Владата ја доставува до сите набавувачи листата на субјектите од член 76.

ПРЕГЛЕД

на набавувачи според Уредбата за јавни набавки

1. Министерство за образование и физичка култура
2. Министерство за труд и социјална политика
3. Министерство за наука
4. Министерство за култура
5. Министерство за правда
6. Министерство за финансии
7. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
8. Министерство за внатрешни работи
9. Министерство за одбрана

10. Министерство за развој
11. Министерство за стопанство
12. Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина
13. Министерство за надворешни работи
14. Министерство за здравство
15. Министерство за сообраќај и врски
16. Завод за статистика на Република Македонија
17. Републички хидрометеоролошки завод
18. Републичка геодетска управа
19. Архив на Македонија
20. Републички завод за судски вештачења
21. Службата за општи и заеднички работи во Владата на РМ
22. Царинска управа на Република Македонија
23. Македонски црвен крст
24. Македонска академија на науките и уметностите – Скопје
25. Народна и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ – Скопје
26. Јавно претпријатие за пасишта
27. Македонски железници
28. ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје
29. Електростопанство на Македонија – Скопје
30. Македонија пат
31. Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор
32. Фонд за пензиско и инвалидско осигурување
33. Македонска радио телевизија
34. Фонд за здравствено осигурување
35. Републички завод за вработување
36. Завод за платен промет на Република Македонија
37. Народна банка на Република Македонија
38. Агенција за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
39. Агенција за санација на банки и штедилници
40. Јавно претпријатие за аеродромски услуги „Скопје“ – Скопје

1177.

Врз основа на член 233 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НАПЛАТА НА ЦАРИНА И НА ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ НА АКЦИЗНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со оваа одлука се пропишува начинот на обезбедување наплата на царината и на другите јавни давачки и на известувањето во постапката на увоз, надзор на движењето и чувањето под надзор на производите од тар. бр. 1, 2, 3 и 6 од Законот за акцизи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/93).

Член 2

Царинскиот обврзник може да внесе производи од член 1 од оваа одлука во царинското подрачје на Република Македонија, ако кај Заводот на платен промет и Царинската управа поднесе посебна гаранција за обезбедување на наплата на царина и на други јавни давачки.

Гаранцијата од став 1 на овој член гласи на царинскиот обврзник или шпедитерот.

Член 3

Под гаранција во смисла на член 2 од оваа Одлука се смета гаранција која ја издава банката „ЦГН“ – ЦАРИНСКА ГАРАНЦИЈА, формат А-4, што е составен дел на оваа Одлука.

Со гаранцијата од став 1 на овој член, банката гарантира дека ќе ја плати царината и другите јавни давачки, доколку царинскиот обврзник неовластено ја подигне стоката која е под царински надзор, пред да уплати царина и други увозни давачки.

Гаранцијата се определува во висина од:

- 3.000.000 ДЕМ за производите од тар. бр. 1 од Законот за акцизи;
- 1.000.000 ДЕМ за производите од тар. бр. 2, 3 и 6 од Законот за акцизи.

Во гаранцијата од став 1 на овој член се запишуваат: бројот на гаранцијата, важењето на гаранцијата, податоците за гарантот (матичен број, полн назив, место и поштенски број, адреса, жиро-сметка, надлежната служба на Заводот за платен промет кај која се води жиро-сметката на банката гарант), податоците за царинскиот обврзник, местото и датумот на издавањето на гаранцијата. На гаранцијата се става потпис на овластеното лице и печат на банката.

Член 4

Гаранцијата не може да се повлече додека не се намират обврските за плаќање на царина и на другите увозни давачки за производите од член 1 од оваа одлука кои се неовластено подигнати од под царински надзор.

Член 5

Царинскиот обврзник поднесува гаранција во два примерока на Заводот за платен промет, од кој еден заведен примерок од Заводот за платен промет, се поднесува на Царинската управа.

Член 6

Евиденција за примените гаранции води Царинската управа.

Член 7

Ако царинскиот обврзник не ја плати пресметаната царина и другите увозни давачки во пропишаниот рок, Царинската управа доставува барање со преглед на стасаните, а ненамирани обврски до надлежниот Завод за платен промет, плаќањето да се изврши на товар на средствата на гарантот.

Заводот за платен промет, без одлагање, ја известува Царинската управа за постоење на евентуални пречки за извршување на издадената гаранција, за покренување на постапка за присилна наплата.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 31.12.1996 година.

Бр. 23-3032/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЦГН - ЦАРИНСКА ГАРАНЦИЈА

На барање на _____ од _____ а
поради обезбедување на наплатата на царина и други увозни давачки
согласно Одлуката за начинот на обезбедување наплатата на царина и на други
јавни давачки на акцизни производи (Службен весник на Република
Македонија бр. ____/96), банката

од _____ издава

ГАРАНЦИЈА Бр. _____

за обезбедување на наплатата на царина и други јавни давачки, во
висина до _____ денари

Оваа гаранција важи за период од _____ до _____

ПОДАТОЦИ ЗА ГАРАНТОТ

Матичен број _____
Целосно име _____
Поштенски број _____ Место _____
Жиро сметка _____ која се води кај Заводот за платен промет

ПОДАТОЦИ ЗА ОБВРЗНИКОТ

Матичен број _____
Целосно име _____
Поштенски број _____ Место _____
Жиро сметка _____ која се води кај Заводот за платен промет

Гарантот се обврзува дека ќе ја плаќа царината и другите јавни давачки
за акцизни производи неовластено подигнати од под царински надзор

Гарантот го овластува Заводот за платен промет, на барање на
Царинската управа, согласно Одлуката за начинот на обезбедување наплатата
на царина и на други јавни давачки ("Службен весник на Република
Македонија" бр. ____/96), од паричните средства на гарантот да ја наплати
царината и другите увозни давачки кои не се платени во пропишаните
рокови.

Заводот за платен промет ќе го изврши налогот на терет на
средствата на гарантот

Гаранција е издадена во _____ истовремени примероци

Место и датум

Потпис на овластено лице

1178.

Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на РМ“ бр. 2/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОСЕБ-
НАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. При увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи коишто со Законот за царинската тарифа се определени со ознаката „П“ („Службен весник на РМ“ бр. 38/96), висината на посебната давачка заедно со царинската стапка може да изнесува до 80%.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 31.12.1996 година.

Бр. 23-3018/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1179.

Врз основа на член 12 од Законот за надворешно-трговско работење „Службен весник на РМ“ бр. 31/93, 41/93 и 78/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И
УВОЗ

Член 1

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз („Службен весник на РМ“ бр. 39/96) во

член 3 во бројот 1 после зборовите „семенски материјал“ се додаваат зборовите „како и други земјоделски производи“.

После бројот 6 се додава нов број 7 кој гласи: „се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребно да се прибави согласност од Министерството за стопанство“.

Член 2

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз („Службен весник на РМ“ бр. 39/96) во Списокот на стоките со форми на извоз и увоз (Прилог 1) во делот на извозот сите кратенки „К“ (контингент) се заменуваат со кратенките „ЛБ“ (слободен извоз), освен производите од Списокот 1 каде кратенката „К“ (контингент) се заменува со кратенките „ЛБ1“ и „ЛБ7“ и во делот на увозот сите кратенки „К“ (контингент) се заменуваат со кратенките „ЛБ“ (слободен увоз), освен производи од Списокот 2 каде кратенката „К“ (контингент) се заменува со кратенките „ЛБ1“, „ЛБ7“ и „Д4“.

Списокот 1 и Списокот 2 се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Со денот на применувањето на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на обемот на контингентите за извоз и увоз на стоки од 1.05.1996 до 31.12.1996 година со квартална динамика („Службен весник на РМ“ бр. 21/96 и 42/96).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 31.12.1996 година.

Бр. 23-2861/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ИЗВОЗ**СПИСОК 1**

0708 20 00 00	Грав	ЛБ1
1001 10 00 00	Тврда пченица	ЛБ1
1001 90 00 10	Семенска пченица	ЛБ1
1001 90 00 30	Наполица	ЛБ1
1001 90 00 50	Меркантилна пченица	ЛБ1
1001 90 00 90	Друга пченица	ЛБ1
1003 00 00 10	Јачмен семенски	ЛБ1
1003 00 00 20	Јачмен пиварски	ЛБ1
1003 00 00 30	Јачмен добиточен	ЛБ1
1003 00 00 90	Јачмен друг	ЛБ1
1005 10 10 00	Пченка хибридна	ЛБ1
1005 10 90 00	Пченка друга	ЛБ1
1005 90 00 10	Пченка меркантилна	ЛБ1
1005 90 00 90	Пченка друга	ЛБ1

ИЗВОЗ

СПИСОК 1

1101 00 00 00	Брашно од пченица или наполица	ЛБ1
1512 11 00 00	Сурово масло од сончоглед	ЛБ1
1701 99 10 00	Бел шеќер	ЛБ1
2301 10 00 00	Брашно, прав и пелети од месо или од месни отпадоци, цимирики	ЛБ1
2301 20 00 00	Брашно, прав и пелети, од риби или од черупкари, мекотелци или од други водени безрбетници	ЛБ1
2302	Трици и други остатоци добиени со просејување, мелење или друга обработка на жита и мешункасти растенија, непелетизирани или пелетизирани:	
2302 10 00 00	Од пченка	ЛБ1
2302 20 00 00	Од ориз	ЛБ1
2302 30 00 00	Од пченица	ЛБ1
2302 40 00 00	Од други жита	ЛБ1
2302 50 00 00	Од мешункасти растенија	ЛБ1
2303 10 00 00	Остатоци од производство на скроб и слични остатоци	ЛБ1
2303 20 00 00	Резанки од шеќерна репка	ЛБ1
2303 30 00 00	Остатоци од пивари или дестилерии	ЛБ1
2304 00 00 00	Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при екстракција на масло од соја, немелени, мелени или пелетизирани	ЛБ1
2305 00 00 00	Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени со екстракција на масло од кикиритки, мелени, немелени или пелетизирани	ЛБ1
2306 10 00 00	Маслени погачи од семе на памук	ЛБ1
2306 20 00 00	Маслени погачи од семе на лен	ЛБ1
2306 30 00 00	Маслени погачи од семе на сончоглед	ЛБ1
2309 90 00 11	Храна за риби на младенка	ЛБ1
2309 90 00 19	Друго	ЛБ1
2309 90 00 20	Добиточна храна збогатена со меласа, цибра, јаглени хидрати, витамини, минерали и слично	ЛБ1
2309 90 00 90	Друго	ЛБ1
2709 00 90 10	Нафта, сурова	ЛБ7
2710 00 00 10	Авио бензин	ЛБ7

ИЗВОЗ

СПИСОК 1

2710 00 00 11	Моторен бензин, безоловен	ЛБ7
2710 00 00 12	Друг моторен бензин, со октански број до 95	ЛБ7
2710 00 00 13	Друг моторен бензин, со октански број над 95	ЛБ7
2710 00 00 14	Бензин за преработка и мешање (базен или примарен)	ЛБ7
2710 00 00 15	Вајтшпирт	ЛБ7
2710 00 00 16	Специјални бензини (други екстракциони)	ЛБ7
2710 00 00 17	Гориво за млазни мотори од бензински тип	ЛБ7
2710 00 00 22	Гориво за млазни мотори од петролејски (керозински вид)	ЛБ7
2710 00 00 31	Дизел гориво	ЛБ7
	Масла за ложење на друго место неспомнати, ниту опфатени:	
2710 00 00 41	Со содржина на сулфур до 2% по маса	ЛБ7
2710 00 00 49	Со содржина на сулфур над 2% по маса	ЛБ7
2711 12 00 10	Мешавини на пропан и бутан, што содржат од 50% до 70% на пропан	ЛБ7
2711 13 00 10	Мешавини на бутан и пропан, што содржат од 50% до 65% на бутан	ЛБ7
2714 10 00 00	Битуменозни или маслени шкрилци и тариесок	ЛБ7
2714 90 00 00	Друго	ЛБ7
4401 10 00 00	Огревно дрво во облици, цепеници, гранки, снопови и слично	ЛБ1
4403 10 00 00	Дрво необработено, заштитено со боја, креозот или со други материи	ЛБ1
4403 92 00 00	Дрво необработено од бука	ЛБ1
4403 99 00 15	Ореови трупци	ЛБ1
4403 99 00 50	Трупци за режење и фурнир од други меки широколисници	ЛБ1
4403 90 00 90	Друго	ЛБ1

УВОЗ

СПИСОК 2

0407 00 31 00	Кокошкини јајца	ЛБ1
0602 10 00 00	Лозни калема	ЛБ1
0602 10 90 00	Други калема	ЛБ1
0602 20 10 00	Лозни садници	ЛБ1
0602 20 90 00	Други садници	ЛБ1
1001 10 00 00	Тврда пченица	ЛБ1
1001 90 00 10	Семенска пченица	ЛБ1
1001 90 00 30	Наполица	ЛБ1
1001 90 00 50	Меркантилна пченица	ЛБ1
1001 90 00 90	Друга пченица	ЛБ1
1006 10 00 10	Семенски ориз	ЛБ1
1006 10 00 90	Друг ориз	ЛБ1
1006 20 00 00	Ориз, лупен (костенлив)	ЛБ1
1006 30 00 10	Полубел и бел ориз	ЛБ1
1006 30 00 20	Друг ориз	ЛБ1
1006 40 00 10	Уфак	ЛБ1
1006 40 00 90	Друг кршен ориз	ЛБ1
1101 00 00 00	Брашно од пченица или наполица	ЛБ1
1202	Кикиритки, непржени или непечени, во лушпа, лупени, кршени или дробени:	
1202 10 10 00	Семенски	ЛБ1
1202 10 90 00	Други	ЛБ1
1202 20 00 00	Лупени, вклучувајќи кршени или дробени	ЛБ1
2204 29 00 10	Вино трпезно	ЛБ1
2204 29 00 21	Вино квалитетно, бело	ЛБ1
2204 29 00 29	Вино квалитетно, друго	ЛБ1
2204 29 00 30	Вино десертно	ЛБ1
2204 29 00 90	Вино, друго	ЛБ1
2208 90 78 10	Вински дестилат	ЛБ1
2710 00 00 10	Авио бензин	ЛБ7
2710 00 00 11	Моторен бензин, безоловен	ЛБ7
2710 00 00 12	Друг моторен бензин, со октански број до 95	ЛБ7
2710 00 00 13	Друг моторен бензин, со октански број над 95	ЛБ7

УВОЗ

СПИСОК 2

2710 00 00 14	Бензин за преработка и мешање (базен или примарен)	ЛБ7
2710 00 00 15	Вајтшпирт	ЛБ7
2710 00 00 16	Специјални бензини, други (екстракциони)	ЛБ7
2710 00 00 17	Гориво за млазни мотори од бензински тип	ЛБ7
2710 00 00 19	Керозин (вклучувајќи гориво за млазни мотори од керозински тип)	ЛБ7
2710 00 00 21	Петролеј (керозин за мотори)	ЛБ7
2710 00 00 22	Гориво за млазни мотори од петролејски (керозински вид)	ЛБ7
2710 00 00 23	Друг керозин	ЛБ7
2710 00 00 29	Други средни масла и производи врз база на тие масла, други	ЛБ7
2710 00 00 31	Дизел гориво	ЛБ7
2710 00 00 39	Други масла	ЛБ7
	Масла за ложење на друго место неспомнати, ниту опфатени:	
2710 00 00 41	Со содржина на сулфур до 2% по маса	ЛБ7
2710 00 00 49	Со содржина на сулфур над 2% по маса	ЛБ7
2711 12 00 10	Мешавини на пропан и бутан што содржат од 50% до 70% на пропан	ЛБ7
2711 13 00 10	Мешавини на бутан и пропан што содржат од 50% до 65% на бутан	ЛБ7
4012 10 90 00	Протектирани гуми, други	Д4
4012 20 90 00	Употребувани пневматски надворешни гуми, други	Д4
4012 90 00 00	Друго	Д4
3105 20 00 00	Минерални или хемиски ѓубрива што содржат три ѓубриви елементи: азот, фосфор и калиум	ЛБ1
3105 40 00 00	Амониум дихидрогенортофосфат (моно-амониум фосфат) и негови мешаници со диамониумфосфат	ЛБ1
3105 51 00 00	Што содржат нитрати и фосфати	ЛБ1
7208 25 00 90	ТВТ со дебелина над 4,75 мм, друго	ЛБ7
7208 61 10 00	ТВЛ со шари во релјеф со дебелина на 10 мм	ЛБ7
7208 51 90 00	ТВЛ, друго	ЛБ7

УВОЗ

СПИСОК 2

7208 52 10 00	ТВЛ со дебелина од 4,75мм до 10 мм	ЛБ7
7208 52 90 00	ТВЛ, друго	ЛБ7
7208 53 10 00	ТВЛ со дебелина од 3мм до 4,75 мм со шари во релјеф	ЛБ7
7208 53 90 00	ТВЛ, друго	ЛБ7
7208 54 10 00	ТВЛ со дебелина од 2 мм или повеќе	ЛБ7
7208 54 90 00	ТВЛ со дебелина до 2 мм	ЛБ7
7208 90 10 00	ТВЛ само површински третирани или просто сечени во форми освен правоаголна (вклучувајќи квадратна)	ЛБ7
7208 90 90 00	ТВЛ, друго	ЛБ7
7209 15 00 00	Топловалани траки со дебелина од 3 мм и поголема	ЛБ7
7209 16 00 00	ТВТ со дебелина од 1мм до 3 мм	ЛБ7
7209 17 00 00	ЛВТ со дебелина од 9,5мм до 1 мм	ЛБ7
7209 18 00 00	ЛВТ со дебелина помала од 0,5 мм	ЛБ7
7209 26 00 00	ЛВЛ со дебелина од 1мм до 3 мм	ЛБ7
7209 27 00 00	ЛВЛ со дебелина од 0,5мм до 1 мм	ЛБ7
7209 90 10 00	ЛВЛ само површински обработени или просто сечени во форми освен правоаголна (вклучувајќи квадратна)	ЛБ7
7209 90 90 00	Ладновалан лим, други	ЛБ7
7210 30 00 00	Електролитички превлечени или прекриени со цинк	ЛБ7
7305	Други цевки (на пример: заварени, заковани или затворени на сличен начин), со кружен напречен пресек, чиј надворешен пречник надминува 406,4 мм, од железо или челик:	
7305 11 00 00	Заварени надолжно, електролачно, под заштитен слој	ЛБ7
7305 12 00 00	Други, надолжно заварени	ЛБ7
7305 19 00 00	Други	ЛБ7
7305 20 10 00	Надолжно заварени	ЛБ7
7305 20 90 00	Други	ЛБ7
7305 31 00 00	Други надолжно заварени	ЛБ7
7305 39 00 00	Други, други	ЛБ7
7305 90 00 00	Други	

УВОЗ

СПИСОК 2

7306	Други цевки и шупливи профили (на пример: со отворени споеви, заварени, заковани или затворени на сличен начин), од железо или челик:	
7306 10 11 00	До 168,3 мм	ЛБ7
7306 10 19 00	Над 168,3 мм до 406,4 мм	ЛБ7
7306 10 90 00	Спирално заварени	ЛБ7
7306 30 10 00	Со додатен прибор, погодни за спроведување на гасови или течности, за употреба во цивилни воздухоплови	ЛБ7
7306 30 21 00	До 2 мм	ЛБ7
7306 32 29 00	Над 2 мм	ЛБ7
7306 30 51 00	Превлечени со цинк	ЛБ7
7306 30 59 00	Други	ЛБ7
7306 30 71 00	Превлечени со цинк	ЛБ7
7306 30 78 00	Други	ЛБ7
7306 30 90 00	Над 168,3 мм до 406,4 мм	ЛБ7
7306 50 10 00	Со додатна опрема погодни за спроведување на гасови или течности, за употреба во цивилни воздухоплови	ЛБ7
7306 50 91 00	Прецизни цевки	ЛБ7
7306 50 99 00	Друго	ЛБ7
7306 60 10 00	Со додатна опрема, погодни за спроведување на гасови или течности, за употреба во цивилни воздухоплови	ЛБ7
7306 60 31 00	До 2 мм	ЛБ7
7306 60 39 00	Над 2 мм	ЛБ7
7306 60 90 00	Со други пресеци	ЛБ7
7306 90 00 00	Друго	ЛБ7
7604	Прачки и профили од алуминиум:	
7604 10 10 00	Прачки од нелегиран алуминиум	ЛБ7
7604 10 90 00	Профили од нелегиран алуминиум	ЛБ7
7604 21 00 00	Шупливи профили од легури на алуминиум	ЛБ7
7604 29 10 00	Прачки од легури на алуминиум	ЛБ7
7604 29 90 00	Профили од легури на алуминиум	ЛБ7

УВОЗ

СПИСОК 2

7608 10 90 00	Други цевки од нелегиран алуминиум	ЛБ7
7608 20 10 00	Со додатна опрема, погодна за спроведување на гасови или течности, за употреба во цивилни воздухоплови, цевки од легури на алуминиум	ЛБ7
7608 20 30 00	Заварени цевки од легури на алуминиум	ЛБ7
7608 20 91 00	Цевки од легури на алуминиум, само екструдирани	ЛБ7
7608 20 99 00	Цевки од легури на алуминиум, други	ЛБ7
8702	Моторни возила за превоз на 10 или повеќе лица, вклучувајќи го и возачот:	
8702 10 11 00	Нови	ЛБ7
8702 10 19 00	Употребувани	ЛБ7
8702 10 91 00	Нови	ЛБ7
8702 10 99 00	Употребувани	ЛБ7
8702 90 11 00	Нови	ЛБ7
8702 90 19 00	Употребувани	ЛБ7
8702 90 31 00	Нови	ЛБ7
8702 90 39 00	Употребувани	ЛБ7
8702 90 90 00	Со други мотори	ЛБ7

1180.

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за царинската тарифа („Службен весник на РМ“ бр. 38/96) и член 2 од Законот за посебните давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на РМ“ бр. 2/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во Одлуката за определување на посебни давачки при увоз на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на РМ“ бр. 39/96 и 52/96), став 1, во точката 2 за тарифните ознаки 0406 30 00 00 и 0406 90 00 20 бројот „70,00“, се заменува со бројот „50,00“.

Во точка 3 за тарифните ознаки 1001 10 00 00; 1001 90 00 30; 1001 90 00 50 и 1001 90 00 90 бројот „6,00“ се заменува со бројот „3,60“.

Во точка 4 за тарифната ознака 1101 00 00 00 бројот „11,50“ се заменува со бројот „5,50“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 31.12.1996 година.

Бр. 23-3019/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1181.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“, бр. 37/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО АД „КАРПОШ-ПРЕДИЛНИЦА“ – КРИВА ПАЛАНКА**

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во износ од 1,49% од вкупната главница во АД „Карпош-Предилница“ – Крива Паланка.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши по избраниот модел, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2482/5
23 септември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1182.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“, бр. 37/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО АД „КАРПОШ-ТКААЧНИЦА“ – КРИВА ПАЛАНКА****Член 1**

Да се изврши продажба на државниот капитал во износ од 12,11% од вкупната главница во АД „Карпош-Ткаачница“ – Крива Паланка.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши по избраниот модел, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2482/4
23 септември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1183.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“, бр. 37/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО АД „КАРПОШ-КОНФЕКЦИЈА“ – КРИВА ПАЛАНКА****Член 1**

Да се изврши продажба на државниот капитал во износ од 1,23% од вкупната главница во АД „Карпош-Конфекција“ – Крива Паланка.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши по избраниот модел, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2482/3
23 септември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1184.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ број 4/96), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА САТЕЛИТСКИ ЦЕНТАР ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈИТЕ ОД ЕВРОПА, АМЕРИКА И АВСТРАЛИЈА, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА „КИСЕЛА ВОДА“ – СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на сателитски центар за поврзување на Република Ма-

кедонија со земјите од Европа, Америка и Австралија, на дел од КП број 37, КО „Јаболци“, во м.в. „Чешма“, на подрачјето на општината „Кисела Вода“ – Скопје, чиј инвеститор ќе биде Претпријатието за ПТТ сообраќај „Македонија“ од Скопје и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Со потпишувањето на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за определување на услови за градба на сателитски центар за поврзувањето на Република Македонија со земјите од Европа, Америка и Австралија, на подрачјето на општината „Кисела Вода“ – Скопје, број 23-1662/1 од 27.05.1996 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3105/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1185.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. ГОРНО ЛИСИЧЕ – СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Горно Лисиче – Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 3.07.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-128/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1186.

Врз основа на член 97 од Законот за средно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО ГРАДЕЖНО УЧИЛИШТЕ „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“ – СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно градежно училиште „Здравко Цветковски“ – Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 27.2.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-777/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1187.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ – КУМАНОВО**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Крсте Мисирков“ – Куманово што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 31.01.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-481/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1188.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ НАСЕЛБА ДРАЧЕВО – СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Кузман Шапкарев“ населба Драчево – Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.12.1995 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-165/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1189.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 13 ноември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1 Се укинува член 34 точка 14 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/96).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3 Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива од Комерцијална банка АД – Скопје и Александар Маневски од Скопје, со Решение У. бр. 118/96 од 18 септември 1996 година, поведе постапка за оценување уставноста на одредбата од член 34 точка 14 од законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа

што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот на Република Македонија.

4 Судот на седницата утврди дека со точката 14 на членот 34 од Законот е предвидено, покрај мерките што се преземаат против банка односно штедилница која во своето работење не се придржува на правната легислатива, го овластува гувернерот да презема и други мерки за кои смета дека се неопходни да се применат.

5. Согласно член 14 став 1 од Уставот на Република Македонија никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна

Како што се гледа од изнесеното, сторителот не може да биде казнет за дело кое, пред да го изврши, не било предвидено во законот како такво.

Со оглед на тоа дека гувернерот на Народната банка, како инокосен орган на истата, покрај мерките кои Народната банка на Македонија ги презема против банките кои во своето работење не се придржуваат на законот и кои се таксативно наброени во членот 34 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Македонија, со точката 14 од истиот член од Законот е овластен да презема и други мерки за кои смета дека е неопходно да се применат кон соодветната банка, без да се утврди кои се тие мерки и кои се тие случаи кога овие мерки би биле неопходни, Судот оцени дека оваа одредба од Законот е несогласна со Уставот. Оваа дотолку повеќе што според оценката на Судот гувернерот на Народната банка, како инокосен орган на истата, во ситуација кога во Уставот на Република Македонија е застапена концепцијата на поделба на власта на законодавна, судска и извршна, не може да биде овластен сам да го определува видот на мерките и сам да цени во кои случаи е неопходно истите да се применат.

6 Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У бр 118/96
13 ноември 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд
на Република Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

По извршеното срамнување од изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/96, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА**НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

Во Тарифната ознака (2) 8471 60 4000, под а) Ласерски печатари, под количина (4), наместо „1 парче“, треба да стои „7 парчиња“.

Бр. 23-2981/2
25 ноември 1996 година
Скопје

Влада на Република
Македонија

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ**

Пред овој суд е заведен спор за долг по тужбата на тужителот Снежана Стевановска од Скопје, ул. „Киро Фетак“ бр. 1/18, против тужената Вера Трајковска од Скопје со стан на ул. „Зрењанин“ бр. 67, Драчево, сега со непозната адреса.

Се повикува лицето Вера Трајковска од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас и во истиот рок да ја достави својата адреса.

Во спротивно на истата ќе и биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 2345/95. (429)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак по тужба на тужителката Рамадани Имране, родена Билали, од с.Васкинце, против тужениот Рамадан Авни од с. Отља на привремена работа во Австрија со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

На тужениот му се поставува привремен застапник Аница Аргировска, стручен соработник при Основниот суд во Куманово, која ќе го застапува тужениот до окончување на постапка или до негово појавување во судот.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1704/96. (428)

Пред Основниот суд во Куманово во тек е постапка за надомест на штета, по тужба на Сиљановски Горан од Скопје, ул. „19“ бр. 2 – Радишани, против тужените Ристик Ивица и Ристик Владо и двајцата од с. Табановце – Куманово. Вредност на спорот 675.000,00 денари.

Се повикува Ристик Ивица од с. Табановце, кој сега живее во Скопје со непозната адреса да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јави во судот, достави точна адреса или определи свој полномошник кој ќе ги штити неговите интереси по тужба на Сиљановски Горан од Скопје.

До колку во определениот рок не се јави на предлог на тужителот односно негов полномошник ќе се постави за привремен застапник на тужениот неговиот татко второтужениот Ристик Владо од Табановце.

Времениот застапник ги има сите права во смисла на чл. 85 од ЗПП.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. IX. 1241/96. (431)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор по тужба на тужителот Хусеини Хусеини, против тужените Сејфули Селиме и двајцата од с. Требош, а која сега се наоѓа на привремена работа во Италија.

Се повикува тужената Сејфули Селиме да се јави или да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во Основен суд Тетово, постави свој полномошник. Во спротивно судот ќе и постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 898/93. (430)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип е поведена постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Весна Грацева од Штип, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 15, против тужениот Горѓи Грацев со непозната адреса на престојување во Мелбурн-Австралија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави на овој суд и достави точна адреса или да определи свој застапник или полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето на постапката.

Од Основниот суд во Штип, П.бр.711/96

Пред Основниот суд во Штип е поведена постапка за изменување на одлука за доделување на деца по тужбата на тужителот Бајрамов Талат од Штип, ул. „Радански пат“ бр. 167, против тужената Бајрамова Низафет со непозната адреса на престојување во Италија.

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд и достави точна адреса или да определи свој застапник или полномошник. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува нејзините интереси до завршувањето на постапката.

Од Основниот суд во Штип, П.бр.930/96.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 1850/96, година на регистарска влошка бр. 1-37-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, на трансформацијата на Акционерското друштво во мешовита сопственост за производство, обработка и промет на тутун, земјоделство и трговија на големо и мало, извоз-увоз, „Јака“ – Радовиш во Акционерско друштво за производство, обработка и промет на тутун, земјоделство и трговија на големо и мало извоз-увоз „Јака-Радовиш“ П. О. ул. Маршал Тито“ бр. 1 – Радовиш

Сопственици на 23.065 обични акции.

Основна главница 11.699.920 ДМ или 306.654.903,00 ден.

Од основниот суд во Штип, срег. бр.1850/96 (8817)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2439/96 на регистарска влошка бр. 1-33411-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „ГРИНИ-ПРОМЕТ“ извоз-увоз п.о. с. Доброшане, Куманово.

Како основач на претпријатието истапува лицето Стоимко Златковски од 16.09.1996 год.

Се брише досегашниот директор Зоран Спасовски, а се запишува Златковски Стоимко.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2439/96. (7660)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1930/96 на регистарска влошка бр. 1-61451-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Приватната здравствена организација – специјалистичка ординација по кожни и венерични болести „Д-Р СВЕТЛАНА“ п.о. ул. „11 Октомври“ бр. 16/29, Скопје

Новото седиште на ординацијата е на ул. „11 Октомври“ бр. 16/29, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1930/96. (7661)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2110/96, на регистарска влошка бр. 1-52763-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата основач и проширување на дејноста на Претпријатието за производство и услуги „ЛЕНИКОМАК“ д.о.о. ул. „Пандил Шишков“ бр. 14/1, Скопје.

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за производство, и услуги „ЛЕНИКОМАК“ д.о.о. ул. „Пандил Шишков“ бр. 14/1, во претпријатието пристапува Тања Мрзљак.

Дејности: 011315, 011320, 012002, 012142, 012201, 012321, 013021, 013050, 013121, 013200, 020209, 060609, 090183, 011231, 012202, 012410, 012429.

Се брише Ѓурѓина Данчула, се запишува Тања Мрзљак.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2110/96. (7621)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1320/96 на регистарска влошка бр. 2-1036-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Електромонтажна, услужна и прометна задруга „ЕЛЕКТРОТЕРМА“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Рузвелтова“ бр. 1, Скопје.

На ден 30.04.1996 год., од задругата истапил Ројчинов Андреја.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1320/96. (7712)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1900/96 на регистарска влошка бр. 1-664-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на ДОО за производство, услуги и промет „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ ц.о. ул. „120“ бр. 2, Тетово.

Усогласување на Д.О.О. „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ ц.о. за производство, услуги и промет ул. „120“ бр. 2, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1900/96. (7713)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1058/96 на регистарска влошка бр. 2-751-2-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Радиодифузното претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ОСНОВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН ДЕЛ МАКЕДОНСКА ТЕЛЕВИЗИЈА бул. „Гоце Делчев“ 66, Скопје.

Се брише Сашо Орданоски, директор, а се запишува Сталин Лозановски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1058/96. (7714)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1370/96 на регистарска влошка бр. 1-65745-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија, туризам и услуги „ВИП-М“ д.о.о. експорт-импорт, Градски Трговски Центар I спрат локал 4, Скопје.

Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Се брише Андоновска Татјана, директор без ограничување.

Се запишува Цветановски Митко, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1370/96. (7715)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1218/96 на регистарска влошка бр. 1-16038-0-0-0, го запиша проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие ДОЈЧИН“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Дебарска“ бр. 22, Тетово.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 080121, 110301, 110903, 110905, 110909.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1218/96. (7716)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1624/96 на регистарска влошка бр. 1-68086-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното, трговско, угостителско и услужно претпријатие „НАТАЛИ-Д.Р“ д.о.о. увоз-извоз, ул. 180 бр. 12/1, Тетово.

Основач на претпријатието е Добреска Ружица од Тетово.

Дејности: 01221, 012310, 012321, 012322, 012421, 012611, 012613, 012614, 012615, 012622, 012820, 013021, 013022, 013073, 013121, 013200, 013400, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070121, 080201, 080202, 090121, 090129, 090140, 090181, 090201, 090209, 110301, 070310, 070320.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Добреска Ружица од Тетово.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1624/96. (7717)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2066/96 на регистарска влошка бр. 1-66389-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за промет и услуги „БЕЈ“ д.о.о. ул. „Коце Металец“ бр. 92, Скопје.

Се брише Мирсад Вечка, директор а се запишува во внатрешен и надворешен промет Фикрет Вечка, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2066/96. (7718)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 11926/95 на регистарска влошка бр. 1-65158-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, производство и услуги „МИРАБЕЛ“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Бутелска“ бр. 6, Скопје.

Претпријатието е основано со Акт за основање бр. 1/1 од 16.10.1995 год.

Дејности: 012611, 012613, 012615, 012622, 012699, 012703, 012810, 012820, 012830, 060501, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 090209, 110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување на странски лица, посредување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт, продажба на стоки во посебни царински продажници, консигнациона продажба, услуги во меѓународна шпедиција, обавување малограничен промет со Грција, Албанија и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Додевска Лена, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 11925/96. (7719)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2317/96 на регистарска влошка бр. 1-2136-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејности на Новинското издавачко претпријатие „СТУДЕНТСКИ ЗБОР“ ц.о. ул. „Пиринска“ бб барака бр. 5, Скопје.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: продажба на таксени и даночни вредносници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2317/96. (7734)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1042/96 на регистарска влошка, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, застапување и услуги „ЕУРИС МАК“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Воин Драшкоци“ бб, Скопје.

Претпријатието е основано од Стојан Илиевски од Република Австрија и Огнјан Бозаров од Република Бугарија.

Дејности: 011711, 011723, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090132, 090133, 090139, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, застапување на странски лица, продажба на странски стоки од консигнациони складишта (консигнација), реекспорт.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1042/96. (7735)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2561/96 на регистарска влошка бр. 1-10082-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство, услуги, трговија на големо и мало „АРСО“ увоз-извоз ц.о. ул. „Самоилова“ бр. 39, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 013400, 070132.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2561/96. (7736)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1355/96 на регистарска влошка бр. 1-38133-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија „ОСКАР-КОМЕРЦ“ извоз-увоз д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 78, Скопје.

Се брише основачот Миле Ивановски од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1355/96. (7741)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2064/96 на регистарска влошка бр. 1-16968-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на презиме и проширување на дејност на Претпријатието за трговија и услуги „ЕВРОКОМП 92“ ц.о. увоз-извоз ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 32, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 012810, 013021, 013121, 013122, 110309, 120350, 110109.

Презимето на основачот се менува од Бајрамова на Бајрами, исто на сегашното лице за застапување ќе гласи Рабит Бајрами.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2064/96. (7742)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2878/96 на регистарска влошка бр. 4-51-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Авто-мото друштво „СТРУГА“, ул. „Пролетерски бригади“ бб, Струга.

Дејности: продажба на мало на административни таксени марки, продажба на мало на даночни вредносници и хартии од вредност.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2878/96. (7516)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6350/96 на регистарска влошка бр. 1-14399-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејности на запишувањето на НТП на „ДАНДАР“ – приватно претпријатие за изведување на занаетчиски работи во градежништвото и промет на големо и мало ц.о. с. Кадино, Скопје.

Дејноста се проширува во внатрешен промет со: 110903, се запишува надворешен трговски промет со: 070310, надворешна трговија со прехранбени производи 070320, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Лице овластено за застапување во надворешен трговски промет е Богдановски Младен – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6350/96. (7577)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2449/96 на регистарска влошка бр. 1-65143-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „УНИМАК-ХЕМИКАЛ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2/4, Скопје.

Се брише Дацев Илија се запишува Јован Иванов како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2449/96. (7579)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1165/96, на регистарска влошка бр. 1-28407-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на „ЕУРОБОСС -92“ д.о.о. за производство, трговија, услуги експорт-импорт ул. „Живко Брајковски“ бр. 6, Скопје.

Основачи: Фериде Љамалари од Скопје и Ханифе Љамалари од Скопје.

Друштвото во правниот промет истапува во своје име и за своја сметка.

За сторените обврски одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е основачот Фериде Љамалари директор без ограничување.

Од основачите, основачот Фадиљ Љамалари истапува со тоа што својот основачки влог и го отстапува на Ханифе Љамалари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1165/96. (7580)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1481/96, на регистарска влошка бр. 1-68104-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост Претпријатието за производство, промет и услуги „ЕКЕ-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Крсте Асенов“ бр. 1/2-8, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-96 од 25.6.1996 год. а основач е Шефки Остроглава од с. Пожарањс-Витина СР Југославија.

Дејности: 011721, 011941, 011949, 012321, 012322, 012421, 01280, 013121, 013042, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 080121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090131, 090133, 090181, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 11620, 1109:2, 110903, 110905, 110909, 070320, 070310, надворешна трговија со прехрамбени производи, респект, меѓународен транспорт на стоки и патници, застапување на странски фирми посредување во надворешно трговскиот промет, меѓународна шпедиција, продажба на странска стока и консигнација.

Неограничени овластувања-целосна одговорност, в.д. директор на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Есма Дациќ од Скопје директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1481/96. (7581)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1962/96, на регистарска влошка бр. 1-24447-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство и промет на големо и мало „УКРАИНА ТРАДЕ“ извоз-увоз д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 108/22, Скопје.

Ново седиште на фирмата е: Бул. „Јане Сандански“ бр. 108/22, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1962/96. (7582)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2154/96, на регистарска влошка бр. 1-35264-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ЦЕКО“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Филип Филиповиќ“ бр. 16, Скопје.

Се брише Ацо Цековски, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Сузана Цековска, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2154/96. (7583)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2562/96 на регистарска влошка бр. 1-19441-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и промена на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија и услуги „МОНАРХ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Цветан Димов“ бр. 129, Скопје.

Се менува седиштето на фирмата од ул. „Душан Тасковиќ“ бр. 45/9, Скопје, на ул. „Цветан Димов“ бр. 129, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Андовска Соња, директор со неограничени овластувања, а се запишува Брнзев Гокица, директор со неограничени овластувања за застапување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2562/96. (7656)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2392/96 на регистарска влошка бр. 1-16804-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и проширување на дејност на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и услуги „ЕЛИМАР“ ц.о. ул. „Миле Попјорданов“ бр. 70/10, Скопје.

Истапува основачот Елена Маленкова.

Дејности: 013400, 050100, 050202, 050301, 110309, 110402, 110403, 110404, 110909, респект, малограни-

чен промет со соседните земји, консигнациона продажба на странски стоки, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2392/96. (7657)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2331/96 на регистарска влошка бр. 1-3566-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, истапување на Претпријатието за промет на големо и мало со увоз-извоз „БАЛКАН“ ц.о. Скопје, Г.Т.Ц. Скопје спрат 2, секција 3, бр. 3.

Од претпријатието како основач истапува лицето Владимир Јосифовски од Скопје од 20.08.1996.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2331/96. (7658)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2312/96 на регистарска влошка бр. 1-9162-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за туристичко посредување и трговија на големо и мало „НОРА“ ц.о. скспорт-импорт, ул. „Штипска“ бр. 2, Тетово.

Кон претпријатието пристапува Хајрис Имери.

Се брише Бујар Имери, а се запишува Хајрис Имери, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2312/96. (7659)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.660/96 од 30.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Алди Импекс“, с. Студеничани од Скопје, ул. бр. 1.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Димитријевски Илија, Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов“, бр.41, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.XII.1996 година во 11,15 часот, во барака 4, соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2023)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението на поранешниот Окружен стопански суд – Скопје е отворена стечајна постапка со решението II. Ст.бр.142/96 од 08.IV.1996 година над должникот Трговско претпријатие „Еурокомерц“ ц.о. увоз-извоз – Тетово, ул. „А.Здравковски“ бр. 11.

За стечаен судија е одредена Слафана Илиеска, судија при Основниот суд во Тетово.

За стечаен управник е одреден Симоски Глигур од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222 – телефон 22-025.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.I.1997 година во 10,30 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2024)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.378/96 од 14.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ „Лао Комерц“ од Скопје ул. „Видое Смилевски-Бато“ бр.65-2/8.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Димитријевски Илија, Скопје ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 41, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.XII.1996 година во 11,00 часот, во барака 4, соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2025)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решението Ст. бр. 54/96 од 04.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ДОО за производство на текстилна конфекција „Кикотекст“ од Кичево, ул. „Магистрален пат“ број 20.

За стечаен судија е одреден Миле Ангелески, судија во Основниот суд во Кичево.

За стечаен управник е одреден м-р. Драги Смиљков со стан на ул. „4-ти Јули“ бр. 184/1-60 во Кичево со телефон број 36-630.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.XII.1996 година во 12 часот, во Основниот суд во Кичево.

Од Основниот суд во Кичево. (2026)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решението Ст.бр.113/96 од 04.XII.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ДОО „Столичара“ од Македонски Брод, ул. „Маршал Тито“ бб.

За стечаен судија е одреден Абдула Лимани, судија во Основниот суд во Кичево.

За стечаен управник е одреден Боро Маркоски Сланско – Македонски Брод телефон бр. 74-475.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.XII.1996 година во 13 часот, во Основниот суд во Кичево.

Од Основниот суд во Кичево. (2027)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението, Ст.бр. 231/96 од 14.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ „Фортуна 84 Промет“ од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 19/5.

За стечаен судија е одреден Исмаилаки Хасани, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 23-370.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.XII.1996 година во 11,30 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд од Тетово. (2028)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.95/96 од 25.X.1996 година е отворена стечајна постапка на должникот ПТП „Аутомаркет Соната“ од Тетово, ул. „Илинденска“ б.б.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 23-370.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.I.1997 година во 10,00 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2029)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр. 291/96 од 25.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Диониси“ од Г.Речица.

За стечаен судија е одреден Исмаилаки Хасани, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 23-370.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се задолжува на 15.I.1997 година во 10,30 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд од Тетово. (2030)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр. 228/96 од 14.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП „Речица Комерц“ од Тетово, ул. „113“ бр. 38.

За стечаен судија е одреден Убавка Сергениевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 23-370.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.XII.1996 година во 11,00 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд од Тетово. (2031)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.325/96 од 25.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Бравла“ од Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 41/11.

За стечаен судија е одреден Слаѓана Илиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 23-370.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.I.1997 година во 09,30 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд од Тетово. (2032)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.277/96 од 14.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТТ „Арбреша“ од Тетово, ул. „Срашо Пинџур“ бр. 3.

За стечаен судија е одреден Загорка Велковска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 23-370.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.XII.1996 година во 12,00 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд од Тетово. (2033)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.336/96 од 14.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП „ЗС Компани“, с. Синичане.

За стечаен судија е одреден Исмаилаики Хасани, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 23-370.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.XII.1996 година во 12,30 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2034)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.585/96 од 28.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Макимпорт“ од Скопје, ул. „140“ бр. 143.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодорче Петрески од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.XII.1996 година во 10,00 часот, во барака 4, соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2035)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 102/96 од 29.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Аска“ ДОО Скопје, ул. „Зеленгора“ бр. 7.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ѓорѓоноски Ристо од Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 10/1-2, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.XII.1996 година во 9,00 часот, во барака 4, соба бр. 6 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2036)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.570/96 од 28.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот СДФК „Маџари“ од Скопје, ул. „Благоја Стефковски“ бб.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ѓорѓи Божиновски од Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 63/II-7, телефон 132-289.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.XII.1996 година во 11,00 часот, во барака 4, соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2041)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.201/96 од 25.IX.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПОС „Треска-Осогово“ од Крива Паланка.

За стечаен судија е одреден Благоја Цветковски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цветан Митевски, дипломиран правник од Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 167, телефон 75-001.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.XI.1996 година во 10,00 часот, сала бр. 7/II на овој суд.

Од Основниот суд во Куманово.

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 108/96 од 29.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ППМУ „ДЕ-ОМАК“ увоз-извоз од Скопје, ул. „Јордан Филиповиќ“ бр. 6.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ѓорѓоноски Ристо од Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 10/1-2, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.XII.1996 година во 8,50 часот, во барака 4, соба бр. 6 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2037)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје II во Скопје објавува дека со решението III Л. бр. 75/96 од 17.X.1996 година, заклучена е ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие „Металпласт“ експорт-импорт Ц.О. Скопје, бул. АВНОЈ бр. 16/1-25.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата во Основниот суд Скопје II – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2008)

Основниот суд Скопје II во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 129/96 од 05.XI.1996 година се заклучува ликвидациона постапка над Производно, трговско услужно претпријатие „Манта 5“ с. Арачиново – Скопје.

По правосилноста на решението ликвидациониот должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2009)

Основниот суд Скопје II во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 69/96 од 5.XI.1996 година се заклучува ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, трговија на големо и мало „РТ Флекс Компани“ експорт-импорт Скопје со седиште на ул. „Ѓорѓи Сугаре“ бр. 6/1-11.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје II – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2010)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 222/96 од 18.X.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над ТПП „Лида Комерц“ од Скопје, бул. АСНОМ бр. 44 локал 1.

За ликвидационен управник се определува Ружица Алексиќ од Скопје, ул. „Никола И. Мајски“ бр. 41/11, телефон 511-946.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 10,35 часот барака 4, соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2011)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л. бр. 30/96 од 25.X.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија и услуги „Денис“ увоз-извоз Ц.О., Куманово со жиро сметка при ЗПП – Филијала Куманово.

За ликвидационен управник се определува Трајко Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 22-222.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 06.XII.1996 година во 9,00 часот, во соба број 7/III во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (2012)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л. бр. 34/96 од 12.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатијата за производство, трговија и услуги „Маржи – 95“ експорт – импорт ДОО – Куманово со жиро сметка при ЗПП – филијала – Куманово.

За ликвидационен управник се определува Трајко Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 22-222.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 24.XII.1996 година во 9,00 часот соба број 7/III во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (2013)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л. бр. 29/96 од 11.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија на угостителство и услуги „Дебида“ увоз-извоз П.О. – Куманово, ул. „Браќа Филиповиќ“ бр. 18 со жиро сметка 40900-601-33689 при ЗПП – филијала Куманово.

За ликвидационен управник се определува Трајко Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 22-222.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 24.I.1997 година во 9,00 соба број 11/III во судот

Од Основниот суд во Куманово. (2014)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л. бр. 23/96 од 11.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над ППТУ „Бајка“ Ц.О. увоз-извоз од Куманово ул. „Титова Митровачка“ бр. 23 со жиро сметка при ЗПП – филијала – Куманово.

За ликвидационен управник се определува Цаневски Трајко од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 22-222.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 24.I.1997 година во 9,00 часот, соба број 1/III во овој суд

Од Основниот суд во Куманово. (2015)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л. бр. 33/96 од 11.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Станбената задруга „Стреа“ од Куманово, ул. „Никола Тесла“ бр. 160 со жиро сметка бр. 40900-697-9807 при ЗПП Филијала – Куманово.

За ликвидационен управник се определува Трајко Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 22-222.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 24.I.1997 година во 9,00 часот соба број 11/III на овој суд

Од Основниот суд во Куманово. (2016)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л. бр. 31/96 од 11.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „Ико-Ком“ Ц.О. – Куманово со жиро сметка при ЗПП – Филијала – Куманово.

За ликвидационен управник се определува Трајко Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 22-222.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 24.I.1997 година во 9,00 часот соба број 11/III во судот

Од Основниот суд во Куманово. (2017)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 279/96 од 05.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „Катерина АС“ ДОО, Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 95 со жиро сметка бр. 40120-601-334998.

За ликвидационен управник се определува Томо Пановски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 64/2/9, телефон 162-067.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.XII.1996 година во 8,00 часот соба број 26 во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд I – Скопје. (2018)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Л. бр. 13/96 од 22.X.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над должникот ПТП „Флора“ од с. Добарце.

За ликвидационен управник се определува Перо Јовановски од Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 23-370.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 25.XII.1996 година во 9,00 часот, соба број 60 при овој суд

Од Основниот суд во Тетово. (2019)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 278/96 од 07.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Емаком“ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Волгоградска“ бр. 2-3/10 со жиро сметка бр. 40100-601-322009.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 11,00 часот соба број 26 во зградата на Апелациониот суд – Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2020)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 232/96 од 08.X.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Ади – Комерц“ ДОО – Скопје, со седиште на ул. „378“ бр. 41, со жиро сметка 40100-601-144129.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 25.XI.1996 година во 8,20 часот соба број 59 во зградата на Апелациониот суд – Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2021)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 280/96 од 07.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет и услуги „Боки – Туре“ – Скопје со седиште на ул. „Руџер Бошковиќ“ бр. 17-2-1 и жиро сметка 40100-601-322126.

За ликвидационен управник се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1 – А, телефон 217133.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 11,15 часот, соба број 26 во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2022)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 204/96 од 18.X.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Бран Комерц“ од Скопје со седиште на ул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр. 19/9-41 со жиро сметка 40100-601-316996.

За ликвидационен управник се определува Бранко Димитровски од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр. 61/7.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 11,45 часот, барака бр. 4 соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2042)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 280/96 од 05.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет и услуги „Филип II“ експорт-импорт Д.О.О. – Скопје со седиште на ул. „Мариовска“ бр. 22 и број на жиро сметка 40100-601-222494.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6“ бр. 23, телефон 310-589.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 27.XII.1996 година во 9,30 часот, во барака бр. 4 соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2043)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 205/96 од 07.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет и услуги „Ал-Ви Компани“ ц.о. експорт-импорт – Скопје со седиште на Булевар АВНОЈ бр. 82/1-23 и жиро сметка бр. 40100-601-132375 – ЗПП – Скопје.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на

РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 27.XII.1996 година во 10 часот, во барака бр. 4 соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2044)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 8/96 од 09.X.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, внатрешен и надворешен промет на стоки на големо и мало „Шери Компани“ Ц.О. експорт-импорт – Скопје со седиште на ул. „Виетнамска“ бр. 58.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 21.XII.1996 година во 10,00 часот, во барака бр. 4 соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2045)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: „Бети комерц“ Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз – Скопје (5793)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство, промет и услуги „Феро – Спектар“ увоз-извоз Д.О.О. – Скопје издаден на име „Феро Спектар“, Скопје (5794)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за промет и услуги „Авторемонт С Цевит“ експорт – импорт ДОО Кичево“ (5795)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „Хидро – Мак Инженеринг“ ц.о. увоз-извоз – Скопје (5796)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало и производство на конфекција „Борсалино“ експорт-импорт д.о.о. – Скопје (5797)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за внатрешен и надворешен промет на големо и мало „Сумер“ ц.о. – Скопје“ (5807)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за промет на големо и мало, производство, услуги „Бад Комерц“ Ц.О. извоз – увоз – Скопје, ул. „Народен Херој“ бр. 23/3-12. (5824)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за завршни занатски работи во градежништвото „Лабин Инженеринг“ д.о. експорт-импорт – Скопје (6075)

Правоаголен печат под назив: „Ножен клуб „Орански“ - Орански Николај, „Сава Ковачевиќ“ бр. 29-а, тел. 229-459 – Скопје“ (6076)

Тркалезен печат под назив: „Приватно претпријатие за производство и трговија извоз-увоз „С-1“ - Скопје (6077)

Тркалезен печат под назив: Бродарско друштво „Мирче Ацев“ – Скопје (6078)

Тркалезен печат под назив: Здружение на жените ромки „Есма“ – Скопје (6079)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство, промет, економска пропаганда и маркетинг „Либеро“ експорт-импорт д.о.о. – Скопје“ (6080)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие и комунални производи, услужни работи „Комуналец“ со ц.о. – Прилеп и штембил под назив: ЈП „Комуналец“ со Ц.О. – Прилеп

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 0474508 издаден од ОВР-Ресен на име Арслановски Нејат, ул. „Славејко Арсов“ бр. 28, Ресен (6050)

Пасош бр. 0003760/92 издаден од УВР-Тетово на име Адемо Шабан, с. Стримница, Тетово (6051)

Пасош бр. 147506 издаден од УВР-Тетово на име Елмази Абдилазис, ул. „Ј. Сандански“ бр. 6-98 ст.23, Тетово (6052)

Пасош бр. 057939 издаден од ГУВР-Скопје на име Лилјана Илиевска, ул. „Варшавска“ бр. 9-а Скопје (6053)

Пасош бр. 209132/94 издаден од ГУВР Скопје на име Атанас Адеми с. Грушино Скопје (6054)

Пасош бр. 045447 издаден на име Костадинов Илија, Миравици, Гевгелија (6055)

Пасош издаден на име Весели Беби, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 3 Гевгелија (6056)

Чекови од тековна сметка бр. 618-50 од бр. 11503435-1150449 издаден од Стопанска банка а.д. Скопје на име Франц Улчар, ул. „Владимир Комаров“ бр. 40/2/2 Скопје (6057)

Тековна сметка издадена на име Манев Драгослав Штип (6058)

Чекови од тековна сметка бр. 27064-63 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Димитар Стојмировски, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 18/2-7 Скопје (6059)

Чекови од тековна сметка 5986-71 од бр. 11960677 до 11960685 издадена од Стопанска банка а.д. Скопје на име Венера Јаневска, ул. „Ленинова“ бр. 60/2 Скопје (6060)

Чекови од тековна сметка бр. 25851-38 од бр. 1207445 до 12074429 издаден од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Јонче Коневски, ул. „Корзика“ бр. 30 н. Влае Скопје (6061)

Чекови од тековна сметка бр. 1822/51 издадена на име Виолета Серафимова, ул. „Скопска“ бр. 29 Кочани (6062)

Чекови од тековна сметка 40424-58 од бр. 11497184 до 11497187 издадена од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Делов Бошко, ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 38-3-19 Скопје (6063)

Чекови од бр. 12152182 до 12152196 издадени од Стопанска банка а.д. Скопје на име Нацева Иванка ул. „13 Ноември“ бр. 16, Скопје (6082)

Чекови од тековна сметка бр. 34963, 137641, 124464 издадена на име Блажески Зоран, ул. „Н. Доага“ бр. 96, Крушево (6064)

Чекови од тековна сметка бр. 10674232 и 10674233 издаден од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Благоја Трајковски с. Марино, ул. „410“ бр. 5 Скопје (6065)

Чекови од тековна сметка бр. 87178205 до 8718210 издаден од Стопанска банка а.д. Скопје на име Стеван Шапчески, ул. „И. Лола Рибар“ бр. 72/2-4 Скопје (6066)

Чекови од тековна сметка бр. 107980-72 бр. 2732653, 21732654 и 2732655 издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Раде Смилевски, Скопје (6067)

Работничка книшка издадена на име Кенан Бехлули, с. Буковиќ Скопје (6068)

Чековна книшка бр. 12029572 до 12029580 издадена од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Тошевска Анастасија, ул. „Коце Металец“ бр. 4/18 Скопје (6069)

Чековна книшка бр. 11975715 до 11975723 издаден од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Љупчо Ѓорѓиев, ул. Димо Хаџи Димов“ бр. 71 Скопје (6070)

Чековна книшка бр. 7535/25 издадена од Охридска банка а.д. Охрид на име Христовски Панде ул. „Димитар Влахов“ бр. 26 Охрид (6071)

Чековна книшка 853/75 11 чекови издадени од Охридска банка а.д. – Охрид на име Апостолоска Мира, ул. „Абас Емин“ бр. 31, Охрид (6072)

Чековна книшка 8295/92 6 чекови издадени од Охридска банка а.д. Охрид на име Стојаноски Глигор, с. Ботун Охрид (6073)

Чековна книшка бр. 0048083.70 бр. 03513041, 03513043, 03513046, 0003513040 и 0003513044 издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Јовановиќ Спаса, Скопје (6074)

Пасош бр. 0619935 издаден од УВР Прилеп на име Аризанкоски Марјан, ул. „Борис Кидрич“ бр. 93 Прилеп (5925)

Пасош бр. 81700/93 издаден од ОВР – Струга на име Бекироски Бајрам, ул. „Боро Дунин“ бр. 30 Струга (5946)

Пасош бр. 836334/96 издаден од ГУВР – Скопје на име Мирсад Карадовиќ, ул. Б. Стевковски“ згр. 17/3/2, Скопје (5915)

Пасош бр. 148252/93 издаден од УВР – Тетово на име Дана Серафимоска, с. Брвеница, Тетово (5916)

Пасош бр. 359791/94 издаден од ГУВР – Скопје на име Тахири Љумније, ул. „172“ бр. 13-а, Скопје (5917)

Пасош бр. 137208/93 издаден од ОВР – Струга на име Зибла Лумтунџи, с. Ливада, Струга, (5947)

Пасош бр. 83011/93 издаден од ОВР . Струга на име Селадин Рамадани, с. Шум, Струга, (5948)

Пасош бр. 730495 издаден од УВР – Штип на име Глигоров Тони, с. Тариници, Штип (5949)

Пасош бр. 0495593 издаден од УВР – Гевгелија на име Вацев Драги, ул. „Илинденска“ 66, Гевгелија (5959)

Пасош бр. издаден од МВР – Гевгелија на име Кокотов Никола, с. Негорци, Гевгелија (5870)

Пасош бр. 0582876 издаден на име Ѓорѓиевска Досија, с. Елепче, Д. Хисар (5945)

Пасош бр. 0798998/76 издаден од ОВР – Крива Паланка на име Стојановски Дејанче, с. Конопница К. Паланка (5925)

Пасош бр. 0007260/92 издаден од УВР – Тетово на име Небиу Хири, с. Палатица, Тетово (5926)

Пасош бр. 955086/96 издаден од УВР – Скопје на име Влатко Јакимовски, бул. „Ј. Сандански“ бр. 38/17, Скопје (5934)

Пасош бр. 224396/94 издаден од УВР – Штип на име Љупчо Лазаров, ул. „Сутјеска“ бр. 4-2/12, Штип (5935)

Пасош бр. 819709/96 издаден од ГУВР – Скопје на име Даниела Подунавец, ул. „11 Октомври“ бр. 8/2/15, Скопје (5951)

Пасош бр. 489361/94 издаден од МВР – Куманово на име Махмуди Авди, с. Черкези, Куманово (5952)

Пасош бр. 390610/94 издаден од УВР – Скопје на име Елвис Сали, ул. „Че Ге Вара“ бр. 16, Скопје (5954)

Чек-ови од тековна сметка бр. 14513-85 чекови од бр. 12434491 до 12434500 и бр. 12099499, 12099500 издадени од Стопанска банка а. д. – Скопје на име Сашо Капсарев, Скопје (5918)

Чек-ови од тековна сметка чекови од бр. 0002814410 до 0002814419; од бр. 0002814380 до 0002814386 и бр. 0002844392 издадени од Комерцијална банка а. д. – Скопје на име Исмаил Мустафа, Скопје (5919)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Демир Грубиќ, Скопје (5877)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Симјановски Васил, Скопје (5879)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Усеин Бајрамша, Скопје (5889)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Исмет Бачва, Скопје (5891)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Атиде Адри, Скопје (5892)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Сузана Салиевиќ, Скопје (5893)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Илинка Буова, бул. „АСНОМ“ бр. 16/3-24, Скопје (5920)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Милан Марковски, Скопје (5921)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Милотван Зарковски, Скопје (5843)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Јонче Стојановски, Скопје (5923)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Зорица Сулејманова, Скопје (5938)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Валентина Франговска, Скопје (5939)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Љупчо Савов, Скопје (5941)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Исмаил Рамадани, Скопје (5942)

Воена книшка издадена во Скопје на име Љубомир Трајковски, Скопје (5937)

Воена книшка издадена во Скопје на име Добре Јакимов, Скопје (5940)

Чековна книшка бр. 73233-74 и чекови од бр. 3499277 до 3499290 и од бр. 3545792 до 35445801 издадени од Комерцијална банка а. д. – Скопје на име Ана Каракутовска, Скопје (5873)

Чековна книшка бр. 71417-40 и чекови од бр. 3198162 до 3198174 издадени од Комерцијална банка а. д. – Скопје на име Александар Караџански, Куманово (5874)

Чековна книшка бр. 11896-42 и чекови од бр. 11923473 до 11923480 издадени од Стопанска банка а. д. – Скопје на име Милко Калкус, ул. „Гоце Делчев“ бр. 5, н. Илинден, Скопје (5875)

Чековна книшка бр. 119693-04 и чекови бр. 3359278 и 3359279 издадени од Комерцијална банка а. д. – Скопје на име Љејла Селман, Скопје (5876)

Чековна книшка бр. 82756-93 и чек бр. 2082690 издадени од Комерцијална банка а. д. – Скопје на име Славица Редиќ, Скопје (5936)

Сведителства од II и III година издадени од ЕМУЦ „Тито“ – Охрид на име Тасевски Дорче Стивен, ул. „К. Неделковски“ бр. 13, Ресен (5870)

Пасош бр. 477489/94 издаден од УВР – Скопје на име Музафер Металари, бул. Македон. кос. бриг. 1/16, Скопје, (5946)

Пасош бр. 101721/93 издаден од УВР – Скопје на име Марија Миноска, бул. Партизан. одреди 72-1а/26, Скопје (5947)

Пасош бр. 930179/96 издаден од УВР – Скопје на име Томислав Јованов, ул. Христо Чернопеев бр. 3а, Скопје (5948)

Пасош бр. 700938/95 издаден од УВР – Скопје на име Ѓурѓа Јованова, ул. Христо Чернопеев бр. 3а, Скопје (5949)

Пасош бр. 0432205/94 издаден од УВР – Скопје на име Ани Јовановски, бул. Јане Сандански бр. 109-3/30, Скопје (5950)

Пасош бр. 442371/94 издаден од УВР – Скопје на име Ариф Хусеин, ул. Шуто Оризари бр. 16, Скопје (5951)

Пасош бр. 355502/94 издаден од УВР – Скопје на име Хасибе Хусеин, ул. Шуто Оризари бр. 16, Скопје (5952)

Пасош бр. 876533/96 издаден од УВР – Скопје на име Билјана Поповска, ул. Јуж. Моравски бриг. бр. 6, Скопје (5953)

Пасош бр. 0605517/95 издаден од УВР – Скопје на име Садула Мемеди, ул. Дижонска бр. 17/4, Скопје (5954)

Чек-ови од тековна сметка бр. 120649-69 и чекови од бр. 1946420 до 1946424, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Хранислав Ѓорѓиевски, Скопје (5955)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Трајанка Крстевска, Скопје (5956)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Ферат Идризи, с. Копаница, Скопје (5957)

Пасош бр. 941445/96 издаден од УВР – Скопје на име Зоран Спирев, ул. „Вамбел“ бр. 6-2/15, Скопје (5955)

Пасош бр. 555347/95 издаден од УВР – Скопје на име Горан Стојановиќ, ул. „Карл Либкехт“ бр. 3/2-6, Скопје (5956)

Пасош бр. 431399/94 издаден од УВР – Скопје на име Хамит Исмани, с. Рашче, Скопје (5957)

Чекови од тековна сметка бр. 52755-89 и чековите бр. 2355971 и 2355972. издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Душанка Миланкова, Скопје (5958)

Чекови од тековна сметка бр. 106733-13 и чековите бр. 2089117, 2089118, 2089119, 1950697 и 922726. издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димче Цветановски, Скопје (5959)

Работничка книшка издадена од Скопје на име Ненад Здравковиќ, Скопје (5960)

Работничка книшка издадена од Скопје на име Раиф Мемедов, Скопје (5961)

Диплома бр. 12407-461 издадена од гим. „Љупчо Сантев“ – Кочани на име Димитар Рунтевски, Скопје (5962)

Пасош бр. 0126917/93 издаден од УВР – Скопје на име Славјанка Михајловска, бул. „Јане Сандански“ бр. 47-1/8, Скопје (5963)

Пасош бр. 177545/94 издаден од УВР – Куманово на име Авни Исмиљли, ул. „Сенто Станковски“ бр. 12, Куманово (5964)

Пасош бр. 600520/95 издаден од УВР – Скопје на име Миндерис Небијевски, с. Брест, Скопје (5965)

Пасош бр. 387392/94 издаден од УВР – Скопје на име Слаѓана Додевска, ул. Марновска бр. 3/31-а, Скопје (5966)

Огласот објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 63/96 под ред. бр. 5801 за неважен пасош на име Зејнил Рамановски, с. Црн Врв, Скопје се сторнира (5967)

Пасош бр. 209308/94 издаден од УВР – Скопје на име Симо Груевски, ул. 29 Ноември бр. 40/4-4, Скопје (5968)

Чекови од тековна сметка бр. 34090-60 и чековите од бр. 12439081 до 12439100, 11365359 и 11365360. издаден од Стопанска банка АД Скопје на име Виолета Мустаќа, Скопје (5969)

Чекови од тековна сметка бр. 449482/94 издаден од УВР – Скопје на име Мирадија Арслановска, с. Батинци, Скопје (5970)

Работна книшка издаден во Скопје на име Мелека Џемаил, Скопје (5971)

Работна книшка издаден во Скопје на име Љубомир Јосифовски, Скопје (5972)

Работна книшка издадена во Скопје на име Лиља Тодевска, Скопје (5973)

Работна книшка издадена во Скопје на име Мурат Лесковица, Скопје (5973)

Пасош бр. 0263786 издаден од УВР – Прилеп на име Мијовски Љубен, ул. „Партизанска“ бр. 12, Прилеп (5996)

Пасош бр. 224302 издаден од УВР – Штип на име Митев Сашо, с. Таринци, ЗП – Карбинци, Штип (5997)

Пасош бр. 0040346 издаден на име Бинов Илија, ул. „Владо Арсов – Шпанец“ бр. 56, Неготино (5998)

Пасош бр. 040345 издаден на име Бинова Велика, ул. „Владо Арсов – Шпанец“ бр. 56, Неготино (5999)

Пасош бр. 464546 издаден на име Мустафи Илџаз, с. Селџе, Тетово (6000)

Пасош бр. 344110 издаден од УВР – Тетово на име Саниш Африми, с. Г. Седларџе, Тетово (6001)

Пасош бр. 0115513 издаден од УВР – Кочани на име Ванџо Митевски, ул. „9-ти Мај“ бр. 75, Кочани (6002)

Пасош бр. 81700/93 издаден од ОВР – Струга на име Бекировски Бајрам, ул. „Буро Дуни“ бр. 30, Струга (6003)

Пасош бр. 0181933 издаден на име Мишков Миодраг, ул. „Далматинска“ бр. 55, Битола (6004)

Пасош бр. 0341247 издаден на име Кадри Џезаир, ул. „Бошко Буха“ бр. 88, Битола (6005)

Пасош бр. 0872143 издаден од ОВР – Неготино на име Ејуп Шаља, ул. „Црвени Брегови“, Неготино (6006)

Пасош бр. 237183 издаден на име Коцаревски Стевчо, ул. „Сл. Планини“ бр. 33, Охрид (6021)

Пасош бр. 239375/94 издаден од ОВР – Струга на име Тала Артан, ул. „Боро Дуни“ бр. 25, Струга (6022)

Пасош бр. 0619316 издаден од УВР – Прилеп на име Стеваноска Снежана, ул. „Борка Талески“ бр. 223, Прилеп (6023)

Пасош бр. 0261497 издаден на име Алагик Шехере-зада, ул. „Кланица“ бр. 5/3, Битола (6024)

Пасош бр. 0505530 издаден на име Величковски Миленко, ул. „Маркова“ бр. 30 Неготино (6025)

Пасош бр. 0189641/94 издаден од ОВР – Демир Хисар на име Чаповски Драган, Крагујевац, ул. „К. Михајлова“ бр. 33, Конче (6026)

Пасош бр. 166455 издаден на име Зендели Бурханедин, с. Бањица, Гостивар (6027)

Пасош бр. 1027160 издаден на име Симонова Лидија, ул. „В. Велев – Велето“, Штип (6028)

Пасош бр. 0312879 издаден од УВР – Прилеп на име Дервишовски Бејзат, ул. „Дабнички Завој“ бр. 67, Прилеп (6029)

Пасош бр. 0095857 издаден од УВР – Прилеп на име Спирова Велика, ул. „Мице Козар“ бр. 44, Прилеп (6030)

Пасош издаден на име Ристов Иле, Радовиш (6031)

Пасош бр. 0374854 издаден на име Ситновска Анџица, ул. „Е. Кардељ“ бр. 97, Кочани (6032)

Пасош издаден на име Анџица Јовановска, ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 16, Куманово (6034)

Пасош издаден на име Младен Јовановски, ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 10, Куманово (6034)

Пасош бр. 79061/93 издаден од ОВР – Кичево на име Беије Ахмедоска, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 6, Кичево (6035)

Пасош бр. 0549671 издаден од УВР – Прилеп на име Трајковски Зоранџе, ул. „Дебарџа“ бр. 67, Прилеп (6036)

Пасош бр. 396774 издаден на име Иваноски Гоџе, ул. „1-ва МУ Бригада“ бр. 17, Охрид (6037)

Пасош бр. 194739 издаден на име Челеби Шадуат, с. Топлица, Гостивар (6038)

Пасош бр. 0474508/94 издаден од ОВР-Ресен на име Арслановски Неат, ул. „Славејко Арсов“ бр. 28, Ресен (6039)

Пасош бр. 80470 издаден од ОВР – Струга на име Истрефи Ндерим, с. Велешџа, Струга (6040)

Пасош бр. 343449 издаден од УВР – Куманово на име Давчевска Борка, ул. „Пл. Маршал Тито“ бр. 39/2-10, Куманово (6041)

Пасош бр. 631138 издаден од УВР-Куманово на име Спасик Сузана, ул. „АВНОЈ“ бр. 54, Куманово (6042)

Пасош бр. 551896/95 издаден на име Костова Злата, ул. „Загребска“ бр. 15, Т. Велес (6043)

Пасош бр. 455973/94 издаден од УВР-Тетово на име Абдија Рамадан, с. Шипковица, Тетово (6044)

Пасош бр. 9331093/94 издаден на име Секулов Сашко, с. Прџево, Неготино (6045)

Пасош издаден на име Али Ибрахими, ул. „Скопска“ бр. 37, Куманово (6046)

Пасош бр. 0806599 издаден од УВР-Кочани на име Апостолов Стојџе, с. Зрновци, Кочани (6047)

Пасош бр. 237887 издаден на име Алазова Мирјана, ул. „Богомилска“ бр. 7, Охрид (6048)

Пасош бр. 0582257/95 издаден од ОВР-Ресен на име Ташовска Љиљана, с. Штрбово, Ресен (6049)

Специмен од тековна сметка бр. 4858/29 издадена на име Митровски Јованџе, с. Сујаклари, Т. Велес (5978)

Решение бр. 25-781 од 17.07.1996 год. издаден на име Зоја Куртџиш, Скопје (5979)

Уверение за положен берберски занает издадено од Зем. училиште – Тетово на име Ерол Халили, Скопје (5980)

Здравствена легитимација издадена од Фонд за здравствено осигурув. – Скопје на име Вена Стојчевска, Скопје (5981)

Пасош бр. 0857116 издаден од УВР – Т. Велес на име Спасовска Јагода, ул. „Тулана Речани“ бр. 3, Т. Велес (5982)

Пасош бр. 0097319 издаден од УВР – Прилеп на име Петрески Борџе, с. Вранџе, Прилеп (5983)

Пасош бр. 116931 издаден од УВР – Гостивар на име Хевзи Џемаледин, с. Градец, Гостивар (5984)

Пасош бр. 855346 издаден од УВР – Штип на име Барбир Олга, ул. „5-ти Конгрес“ бр. 37/10, Штип (5985)

Пасош бр. 581650 издаден од УВР – Битола на име Карабатак Наум, ул. „Б. Нушиќ“ бр. 10 а, Битола (5986)

Пасош бр. 524939 издаден од УВР – Охрид на име Шакир Едџира, ул. „Абас Емин“ бр. 2, Охрид (5987)

Пасош бр. 0441296 издаден на име Исовски Кенан, Дебар (5988)

Пасош бр. 072788 издаден од УВР – Кавадарџи на име Трбиќ Султана, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 28, Кавадарџи (5989)

Пасош бр. 128229 издаден од УВР – Скопје на име Исмаил Мујадин, с. Сарај, ул. „12“ бр. 15, Скопје (5990)

Пасош бр. 0256144/94 издаден од УВР – Т. Велес на име Јашар Демиран, ул. „Крали Марко“ бр. 91, Т. Велес (5991)

Пасош бр. 681136/95 издаден од ГУВР – Скопје на име Хамзи Мустафа, бр. „520“, бр. 15 Скопје (5992)

Пасош бр. 0656742 издаден од УВР – Кочани на име Петрова Митра, ул. „Никола Вапџаров“ бр. 61/1, Кочани (5993)

Пасош бр. 004008 издаден на име Николовски Душан, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 28, Гостивар (5994)

Пасош бр. 677454 издаден на име Јусуфи Синан, ул. „Никола Парапунов“ бр. 7/1-5 Гостивар (5995)

Пасош бр. 204033/94 издаден од УВР – Куманово на име Азем Сабедини, Черкеско село, Куманово. (5928)

Пасош бр. 643739/95 издаден од УВР – Скопје на име Јана Горѓиева, ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 58/11, Скопје (5929)

Пасош бр. 766662/95 издаден од УВР – Скопје на име Фахри Камиши, с. Визбегово Скопје (5930)

Чекови од тековна сметка бр. 75592/57 Чековите од бр. 2654932 до 2654943, издадени од Комерџијална банка АД Скопје на име Владимир Богоев, Скопје (5931)

Работна книшка издадена од Крива Паланка на име Симо Ангеловски, с. Марино, Скопје (5932)

Работна книшка издадена од Тетово на име Небвија Исламовски, Скопје (5933)

Пасош бр. 0549347 издаден од УВР Прилеп на име Рујановски Драги, „Кеј 9. септември“ 70/2, Прилеп (5834)

Пасош бр. 148203/94 издаден од УВР Тетово на име Јетан Емурала, ул. 105 бр. 11, Тетово. (5833)

Пасош бр. 567669/95 издаден од УВР Велес на име Тоше Тодоровски, ул. „Т. Ужичка“ бр. 17, Т. Велес (5835)

Пасош бр. 24250 издаден од УВР – Куманово на име Крстевска Љубинка, ул. „М. Пијаде“ бр. 30/5, Куманово (5872)

Пасош бр. 0261497 издаден на име Алагик Шехерзада, ул. „Кланица“ бр. 5/3, Битола (5870)

Пасош бр. 0869933 издаден на име Мемед Сулбеат, ул. „Козјак“ бр. 110, Битола (5839)

Пасош бр. 0348904 издаден на име Алексос М. Димитар, ул. „Караорман“ бр. 36, Гевгелија (5841)

Пасош бр. 0185911 издаден на име Каба Мируше, ул. „Лиман Каба“ бр. 32, Дебар (5842)

Пасош издаден на име Китовик Миодраг, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 24, Куманово (5844)

Пасош бр. 0318285 издаден на име Реџепов Минур, Радовиш (5845)

Пасош бр. 409931 издаден на име Салиха Мевладин, ул. „108“ бр. 13, Тетово (5848)

Пасош бр. 409933 издаден на име Салихи Рамија, ул. „108“ бр. 13, Тетово (5849)

Пасош бр. 611591 издаден на име Кулукоски Данчо, с. Мешеишта, Охрид (5850)

Пасош бр. 298227 издаден на име Димоски Миле, с. Горно Лакоречеј, Охрид (5851)

Пасош бр. 0318063 издаден од ОВР – Радовиш на име Демиров Сеабијан, ул. „Кулозлинска“ бр. 91, Радовиш (5853)

Пасош бр. 4858/29 издаден на име Митровски Јованче, с. Сујаклари, Т. Велес (5854)

Пасош бр. 0183943 издаден од ОВР – Радовиш на име Коцев Стоје Саше, ул. „8-ми Септември“ бр. 3, Радовиш (5855)

Пасош бр. 0221833 издаден на име Бекиров Љупче, Радовиш (5856)

Пасош 04270 издаден на име Селами Муала, с. Врапчиште, Гостивар (5861)

Пасош 800109 издаден од УВР – Куманово на име Марјановиќ Дејан, с. Речица, Куманово (5863)

Пасош бр. 758507 издаден од УВР – Куманово на име Марјановиќ Слаѓан, с. Речица, Куманово (5864)

Пасош 527925 издаден од ОВР – Струга на име Сулејман Рини, с. Франгово, Струга (5865)

Пасош бр. 0512857/95 издаден од ОВР – Винаца на име Иванов Горан, с. Градец, Винаца (5911)

Пасош бр. 0374435 издадено од ОВР – Делчево на име Јосифовска Виолета, ул. „Островска“ бр. 2, Делчево (5912)

Пасош бр. 0188679 издаден од ОВР – Валандово на име Масимовиќ Томислав, ул. „Кочо Рацин“ бр. 8, Валандово (5913)

Пасош бр. 0543036 издаден од ОВР – Струмица на име Далакчиев Александар, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 16, Струмица (5914)

Чекови од тековна сметка 6469-60 од бр. 11129186 до 11129190; 11663926 до 11663945 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Добре Блажевски, с. Долно Соње, Скопје (5837)

Чекови од тековна сметка 15493-75 (11 чекови) издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Славе Соколовски, бул. „Кочо Рацин“ бр. 75, Скопје (5838)

Чекови од тековна сметка 24996-74 и чекови од 11685139 до 11685143 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Глигор Паковски, Скопје (5843)

Чекови од тековна сметка 24918-95 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Илиев Душан, ул. „Ј. Лукровски“ бр. 10/29, Скопје (5846)

Чекови од тековна сметка 43023-83 од бр. 9897271 до 9897276; од 9661732 до 9661770 и 92093022 издадени од Стопански суд а.д. – Скопје на име Владо Николовски, ул. „Д. Х. Димов“ бр. 37, Скопје (5874)

Чекови од тековна сметка 4007/98 чекови од бр. 1240081 до 1240090 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје – Фил. Кочани на име Стојанова Викторија, Кочани (5858)

Чекови од тековна сметка 5857-42 и чек бр. 11380495 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Силвана Донеvsка, ул. „Л. Геров“ бр. 19/14, Скопје (5859)

Чекови од тековна сметка и чекови од бр. 11613529 до 11613540 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Маја Христова, Скопје (5860)

Чекови од тековна сметка 22579-33 и чекови од бр. 11388934 до 11388937 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Нада Андоновска, Градски сид блок 12-9/16, Скопје (5862)

Чекови од бр. 11786551 до 1178560 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Круме Атанасов, Скопје ()

Чекови од бр. 11786580 и од бр. 11786562 до 11786590 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Круме Атанасов, ул. „Франц Месесиел“ бр. 25, Скопје ()

Чековна книшка бр. 519441 и 519442 издадена на име Игор Наумоски, ул. „Првوماјска“ бр. 5, Мак. Брод ()

Чековна книшка бр. 8913-26 и чек бр. 01370617 издадени на име Лозов Стефко, ул. „Крсто Митов“ бр. 49, Штип (5840)

Чековна книшка 20533-66 и чекови од бр. 11297877 до 11297880 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Злата Гулија, ул. „Букурешка“ бр. 73, Скопје (5852)

Чековна книшка бр. 4239-87 и чекови бр.: 466607, 466608, 466609 и 466610 издадени на име Наумчевски Лазо, ул. „Н. Парапунов“ бр. 7-3-13, Гостивар (5859-а)

Чековна книшка бр. 6990/83 и чекови од бр. 1433656 до 1433660 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје, Фил. – Штип на име Стојанов Сашо, ул. „Лески“ бр. 6, Штип (5866)

Чековна книшка бр. 3336/92 издаден од Стопанска банка а.д. – Скопје – Фил. – Штип на име Нушевски Борис, ул. „М. Апостоловски“ бр. 29/6, Штип. (5867)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од ОУ „Вера Јоџиќ“ – Скопје на име Исмаил Рамадани, Скопје (5943)

Свидетелство за завршен степен на стручни подготовки издадено од ХУЦ „Марија Кири – Склодовска“ – Скопје на име Бранко Трајчевски, Скопје (5944)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од ОУ „Ј. Х. Песталоци“ – Скопје на име Стојан Јаневски, Скопје (5944-а)

Пасош бр. 0470425 издаден од ОВР Битола на име Вузовски Сашо ул. „Партизанска“ бр. 22/37, Битола. (5978)

Пасош бр. 843757 издаден од ОВР Струмица на име Сашка Димовска с. Седларци бр. 37, Струмица. (5979)

Пасош бр. 561990 издаден од УВР Скопје на име Јовица Анчевски ул. „Анастас Митрев“ бр. 10, Скопје. (5817)

Пасош бр. 0372626 на име Мустафовски Медат, Дебар. (5981)

Пасош бр. 574043/95 издаден од ГУВР Скопје на име Елена Шекровска бул. „АВНОЈ“ бр. 98/24, Скопје. (5727)

Пасош бр. 054702 издаден од УВР Куманово на име Крстевски Сандре нас. Карпош ул. „120“ бр. 92, Куманово. (5982)

Пасош бр. 530747/95 издаден од ОВР Кичево на име Земрије Ибраими с. Колибари, Кичево. (5983)

Пасош бр. 204268/94 издаден од УВР Куманово на име Милорад Кипријановски с. Д. Коњаре, Куманово. (5979)

Пасош бр. 204269/94 издаден од УВР Куманово на име Миладинка Кипријановска, с. Д. Коњаре, Куманово. (5980)

Пасош бр. 365887 издаден од ОВР Кичево на име Алиу Селман с. Туин, Кичево. (5976)

Пасош бр. 79061 издаден од ОВР Кичево на име Ахмедоска Беје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 6, Кичево. (5977)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) и член 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/96), Земјоделската задруга „СЛОГА“ с. Софилари – Штип, објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Земјоделската задруга „Слога“ с. Софилари – Штип, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, кои имаат побарувања на свои имоти од претпријатието, во рок од 60 дена да ги пријават. Рокот тече од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањата се вршат на посебен образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија, кој истовремено се доставува до Агенцијата на Република Македонија во Скопје на ул. „Илинден“ и до Земјоделската задруга „Слога“ с. Софилари – Штип на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 84/86, Штип.

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на Р.М. бр. 38/95), ПППЗЗ „Прогрес“ од с. Тработивиште – Делчево објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Земјоделската задруга „ПРОГРЕС“ с. Тработивиште – Делчево, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на Р. Македонија доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон ПППЗЗ „Прогрес“ с. Тработивиште во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањата, исклучувајќи го земјоделското земјиште, се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на ул. „Даме Груев“ бр. 14 и еден примерок да достават до ПППЗЗ „Прогрес“ с. Тработивиште – Делчево.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни набавки („Службен весник на РМ“, број 18 и 35/96), Министерството за финансии објавува

ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 4

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА САНИРАЊЕ И АДАПТАЦИЈА (ГРАДЕЖНИ РАБОТИ) И ПОПРАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ИНСТАЛАЦИЈА НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР ВО ПОДРАЧНАТА ЕДИНИЦА ВО ПРИЛЕП БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот е Министерството за финансии.

1.2. Предмет на наредбата е санирање и адаптација (градежни работи) и поправка на електричната инсталација на деловниот простор, земен под закуп за потребите на Подрачната единица во Прилеп, според предмер и скица.

1.3. Рок на изведба на работите е 60 дена од денот на потпишувањето на договорот.

1.4. Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

1.5. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на нејзиното прифаќање.

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.7. Право на учество имаат сите правни и физички лица.

1.8. Постапката се спроведува по пат на прибирање на понуди, без јавно отворање, во согласност со Уредбата за јавни набавки („Службен весник на РМ“, број 18/96 и 35/96).

2. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата и документацијата се доставува во затворен плик.

На предната страна од пликот, во горниот лев агол, треба да биде назначено „НЕ ОТВОРАЈ“, како и бројот на јавниот повик.

Во средината на пликот треба да биде назначена адресата „МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – Комисија за јавни нарачки“, ул. „Даме Груев“ број 14 – Скопје.

2.2. Пратката се доставува препорачано по пошта или со предавање во архивата на Министерството за финансии.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот е должен да ги достави следните придружни документи:

– Документ со кој потврдува дека ги измирил сите свои обврски кон државата во изминатиот сметководствен период (се добива од Управата за јавни приходи);

– Изјава дека против субјектот не е поведена стечајна постапка (ја дава самиот понудувач во писмена форма), и

– Документ за бонитет на субјектот (се добива од Заводот за платен промет).

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите што ќе пристигнат во определениот рок, како и оние што не се комплетни, нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој субјект – учесник на јавниот повик може да учествува само со една понуда.

4.3. Предмерот и скицата можат да се добијат без надоместок во Министерството за финансии – Сектор за организационо-кадровски и сметководствено-финансиски работи или во Подрачната единица на Министерството во Прилеп – Одделение за финансиски и заеднички работи.

Дополнителни информации може да се добијат на следните телефони:

– Министерство за финансии – 091 117-288; локали 130 или 139 и

– Подрачна единица на Министерството за финансии во Прилеп – 098 23-488.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за Јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Подрачна единица Куманово објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ОД ВИСОКОГРАДБА НА ДЕЛОВНО-СТАНБЕН КОМПЛЕКС „ЧОРОБЕНСКО КОШЕ“ ВО КУМАНОВО – I ФАЗА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- 1.1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Подрачна единица Куманово, „Моша Пијаде“ бр. 14.
- 1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за изведба на градежни работи од високоградба на деловно-станбен комплекс „Чоробенско коше“ во Куманово.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
- 1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица, чие седиште односно место на живеење е Република Македонија.
- 1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки (Сл. весник на РМ бр. 18/96).

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1. Рекапитулација на предмер – фаза
- 2.2. Тендерска документација може да се подигне во просторите на ДОО „Простор“ – Куманово, а на сите заинтересирани учесници може да им се овозможи увид на комплетна техничка документација.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да биде изразена со единечни цени на количините од позициите дадени со тендерска документација.
- 3.2. Понудувачот треба да назначи рок за изведба на градежните работи.
- 3.3. Понудувачот треба да назначи рок на важност на понудата.
- 3.4. Понудувачот треба да достави гаранција издадена од банка на износ од 5% од вредноста на понудата за јавната нарачка.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.
- 4.2. Понудата се доставува во двојно запечатен плик. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот. Овој плик треба да ја содржи гаранцијата на јавната нарачка. Внатрешниот плик, на кој е испишано името на испраќачот, ја содржи понудата.
- 4.3. Пратката се доставува препорачано по пошта или со предавање во доставената служба – Архива на нарачателот.

Понудувачот е должен да обезбеди доказ за датумот на доставувањето на пратката.

5. РОКОВИ

- 5.1. Јавниот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“
- 5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 16.12.1996 година во 10 часот, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 6.1. Понудите кои се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани.
- 6.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

СОДРЖИНА

	Страна
1176. Уредба за јавни набавки (Пречистен текст)	3209
1177. Одлука за начинот на обезбедување наплата на царина и на други јавни давачки на акцизни производи	3214
1178. Одлука за определување на висината на посебната давачка при увоз на одделни земјоделски и прехранбени производи	3216
1179. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз	3216
1180. Одлука за изменување на Одлуката за определување на посебни давачки при увоз на одделни земјоделски и прехранбени производи	3223
1181. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Карпош – Предилница“ – Крива Паланка	3223
1182. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Карпош – Ткаачница“ – Крива Паланка	3224
1183. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Карпош – Конфекција“ – Крива Паланка	3224
1184. Одлука за определување на услови за градба на сателитски центар за поврзување на Република Македонија со земјите од Европа, Америка и Австралија, на подрачјето на општината „Кисела Вода“ – Скопје	3224
1185. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Горно Лисиче – Скопје	3224
1186. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно градежно училиште „Здравко Цветковски“ – Скопје	3224
1187. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Крсте Мисирков“ – Куманово	3225
1188. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Кузман Шапкарев“ населба Драчево – Скопје	3225
1189. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У бр. 118/96 од 13 ноември 1996 година	3225
Исправка на Решението за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	3225